



ФУСТЕЛАРКО БОРЕЦ АД

Ул.Индустриска ББ Битола

Покровител на котација
Брокерска куќа
ИНОВО БРОКЕР АД СКОПЈЕ

ПРОСПЕКТ
АПРИЛ, 2013 година

СОДРЖИНА

1. ОПШТИ ПОДАТОЦИ И ПОДАТОЦИ ЗА КАПИТАЛОТ НА ФУСТЕЛАРКО БОРЕЦ АД БИТОЛА	
1.1. Име, седиште и регистрација на Фустеларко Борец АД Битола	3
1.1.1 Овластени банки и сметки на издавачот	3
1.2. Краток историјат за настанувањето и развојот на Фустеларко Борец АД Битола	3
1.3. Износ на вкупен капитал, поделни родови на акции со нивни главни карактеристики, бројот и вкупната номинална вредност	4
1.4. Промени во структурата на капиталот за 2011 и 2012 год	4
2. ДЕЈНОСТ И ОРГАНИЗАЦИЈА НА ФУСТЕЛАРКО БОРЕЦ АД БИТОЛА	
2.1. Опис на дејноста и организацијата на Фустеларко Борец АД Битола	5
2.2. Организациона Шема	7
2.3. Производни капацитети и остварено производство и приходи од продажба во 2010, 2011, и 2012 год.	8
2.4. Опис на значајни инвестиции во основни средства и вложувања во хартии од вредност на Фустеларко Борец АД Битола	9
3. УПРАВУВАЊЕ И ВРАБОТЕНИ	
3.1. Собрание на акционери	10
3.2. Надзорен одбор	10
3.3. Управен одбор	11
3.3. Менаџмент	13
3.4. Вработени и нивна квалификациона структура	13
4. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	
4.1. Број на акции по видови и број на акционери	14
4.2. Право на глас	14
4.3. Сопственичка структура	15
4.4. Број и учество на акциите Што ги поседува менаџерскиот тим	15
4.4. Акционери кои поседуваат над 5% од акциите со право на глас	16
5. ДОСЕГАШНО ТРГУВАЊЕ СО АКЦИИТЕ НА ФУСТЕЛАРКО БОРЕЦ АД БИТОЛА	16
6. РАЗВОЈНА СТРАТЕГИЈА НА ФУСТЕЛАРКО БОРЕЦ АД БИТОЛА	18
7. ДИВИДЕНДА И ПОЛИТИКА НА ДИВИДЕНДА	19
8. ФИНАНСИСКИ податоци ЗА 2011 и 2012 г.,	19
9. ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2011 и 2012 г., СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ И БЕЛЕШКИ (ОБЈАСНУВАЊА) КОН ИЗВЕШТАИТЕ	
10. ОСВРТ НА СТАТУТОТ НА ФУСТЕЛАРКО БОРЕЦ АД БИТОЛА	71
11. ДОПОЛНИТЕЛНИ РЕЛЕВАНТНИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ФУСТЕЛАРКО БОРЕЦ АД БИТОЛА	73
11.1. Судски процеси и постапки	73
11.2. Имот даден под хипотека	73
12. ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ	74

ПРОСПЕКТ**ФУСТЕЛАРКО БОРЕЦ АД БИТОЛА**

ФУСТЕЛАРКО БОРЕЦ АД-акционерско друштво за производство на амбалажа од хартија и картон заштитно друштво Битола, Шифра на приоритетна дејност 17.21, со седиште во Битола, ул.Индустриска бб., запишан во Единствениот трговски Регистар на РМ со број на регистарска влошка 01011780?-4-03-000

Котација на акциите на ФУСТЕЛАРКО БОРЕЦ АД Битола на Официјалниот Пазар на Македонска Берза АД Скопје-подсегмент Задолжителна котација.

До Македонска Берза АД Скопје е доставено барање за котација на Официјалниот Пазар на ФУСТЕЛАРКО БОРЕЦ АД Битола-подсегмент-Задолжителна котација. Номинална вредност на акцијата на ФУСТЕЛАРКО БОРЕЦ АД Битола изнесува 33.24 ЕУР. Барањето за котација се однесува на следните родови на акции:

- 81.222 обични акции

Пред котацијата на Официјалниот Пазар на Македонска Берза АД Скопје, со акциите на ФУСТЕЛАРКО БОРЕЦ АД Битола се тргувало на Редовен Пазар-пазар на АДПОИ на Македонска Берза.

Покровител на котацијата**Брокерска куќа****ИНОВО БРОКЕР АД Скопје**

Ул.Теодосиј Гологанов 60/1 кат 2 Скопје

Ул. Васко Карангелевски □ бб, реонски пазар кат 1 локал 112 Битола

ИЗЈАВА

НА ОДГОВОРНОТО ЛИЦЕ НА ДРУШТВОТО

Председателот на Управниот одбор на издавачот

Томе Трајкоски

ја прифаќа одговорноста за содржината на овој Проспект:

Според нашите уверувања и согласно нашите сознанија и податоци со кои располагаме, под целосна морална, материјална и кривична одговорност, изјавувам дека сите податоци од овој Проспект сочинуваат целосно и вистинито прикажување на имотот и обврските, добивката и загубите, финансиската и деловната состојба на издавачот, правата содржани во хартиите од вредност и дека не се изоставени податоци кои би можеле да влијаат на целовитоста и вистинитоста на овај Проспект□

Проспектот е изготвен согласно Правилникот за котација на хартии од вредност на Македонска Берза АД Скопје и Законот за хартии од вредност, како и Законот за изменување и дополнување на Законот за хартии од вредност (Службен весник на Република Македонија број 13 од 23 Јануари 2013 година).

Покровител на котација е Брокерска Куќа ИНОВО БРОКЕР АД СКОПЈЕ. Овластен ревизор на годишните сметки за 2011 и 2012 год е Друштво за ревизија БДО ДОО Скопје, ул 11-ти Октомври бр86-1/1 Скопје.

Проспектот не претставува ни понуда за продажба, ниту повик за купување на акциите на ФУСТЕЛАРКО БОРЕЦ АД Битола. Проспектот не смее да се смета за препорака за купување на акции на ФУСТЕЛАРКО БОРЕЦ АД Битола, а секој потенцијален инвеститор се упатува на сопствена проценка на финансиската состојба и работењето на ФУСТЕЛАРКО БОРЕЦ АД Битола.

Претседател на Управен одбор

Томе Трајкоски

1. ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ФУСТЕЛАРКО БОРЕЦ АД БИТОЛА

1.1. Име, седиште и регистрација на Фустеларко Борец АД Битола

Полн назив на друштвото е акционерско друштво за производство на амбалажа од хартија и картон ФУСТЕЛАРКО БОРЕЦ Заштитно друштво Битола, Скратен назив ФУСТЕЛАРКО БОРЕЦ ,со седиште во Битола на ул.Индустриска бб., запишан Основниот суд во Битола, Срег. бр. 3860/96 од 18.12.1996 год . Акционерското друштво кое е запишано во единствениот трговски регистер на РМ во Битола со број на регистарска влошка 01011780?-4-03-000 е единствен правен наследник на АД "Фустеларко Борец"- Битола кое беше запишано во судскиот регистер.

1.1.1 Овластени Банки и сметки на Издавачот

Овластени Банки и сметки на издавачот Фустелако Борец АД Битола се

500000000012928 Депонент Стопанска Банка АД Битола

200001910909207 Депонент Стопанска Банка АД Скопје.

1.2. Краток историјат за настанувањето и развојот на Фустеларко Борец АД Битола

Друштвото е формирано во 1971 година , со заедничко вложување на домашен и странски капитал од Италија со 49%. По 10 годишно успешно работење, странскиот партнер е исплатен и друштвото продолжува со работа самостојно. Во 1989 се регистрира како заштитно друштво за вработување на инвалидни лица, кој статус го има и денес.

Со законот за трансформација на општествениот капитал во 1991 Фустеларко Борец се трансформира во акционерско друштво,а откупот на општествениот капитал е извршен во рок од 10 години. Првата промена на сопственичката структура е направена на 19.12.2003 година кога 16.236 акции преминаа од сопственост на Агенцијата за приватизација на РМакедонија во сопственост на Мал Метропол ДООЕЛ Битола.

Во 1998 година Фустеларко Борец е првата фирма во Р.Македонија од графичката индустрија која го добила Меѓународниот стандард ISO 9002:1994 од LIOUD'S REGISTER кој во 2001 се рестифицира во ISO 9001:2000.

Во последните години, од 2008 година па наваму АД Фустеларко Борец постигнува позитивни финансиски резултати од работењето.

1.3. Износ на вкупен капитал, поделни родови на акции со нивни главни карактеристики, број и вкупна номинална вредност

Вкупниот капитал на друштвото изнесува 2.699.540 евра според среден курс на НБРМ, и е поделен на 81.222 обични акции, со номинална вредност 33.24ЕУР.

Структура на капиталот на Фустеларко Борец АД Битола:

Ред. Бр.	Структура	Род на Акции	Број на акции	Износ во евра	Учество во основниот капитал
1.	Акционерски капитал	обични	81.222	2.699.540	100%

1.4 Промени во структурата на капиталот за 2011 и 2012 год

Во изминатите две години Управниот одбор на Фустеларко Борец АД Битола донесе одлука за купување на 2573 акции во сопственост на фондот за ПИОМ по максимална цена од 1030ден за една акција. Трансакцијата се склучи на Македонска Берза АД Скопје. Со реализирање на оваа трансакција структурата на капиталот на Фустеларко Борец АД Битола се промени и тоа од постојната:

Структура на капитал пред реализирање на трансакцијата :

Ред. Бр.	Структура	Род на Акции	Број на акции	Износ во евра	Учество во основниот капитал
1.	Акционерски капитал	обични	78649	2614293	96.83%
2	Фонд за ПИОМ	приоритетни	2573	85247	3.17%
	Вкупно		81222	2.699.540	100%

По извршеното купување на акциите од фондот за ПИОМ сегашната структурата е следна:

Ред. Бр.	Структура	Род на Акции	Број на акции	Износ во евра	Учество во основниот капитал
1.	Акционерски капитал	обични	81.222	2.699.540	100%

2. ДЕЈНОСТ И ОРГАНИЗАЦИЈА НА ФУСТЕЛАРКО БОРЕЦ АД БИТОЛА

2.1. Опис на дејноста и организацијата на Фустеларко Борец АД Битола

Основна дејност на друштвото е изработка на амбалажни кутии од картон за комерцијално пакување на производите од:

1. Тутунската,

2. Прехрамбената,



3. Хемиската,

4. Текстилната,



5. Фармацевската,

6. Козметиката,



и др. индустрија.

Инсталиран капацитет на друштвото е преработка на хромокартон од бруто 4.500 тони. Искористеноста на капацитетот се движи околу 50%, се изработуваат најразновидни кутии по големина и дизајн, по желба на купувачот по негово или идејно решение на друштвото. Суровините и репроматеријалите друштвото ги набавува претежно од странство и тоа најголемо учество на набавка на хромокартон е од ЕУРОПАПЕР- Словенија и ВАСИЛИАДИС-Грција. Друштвото располага со стручен кадар од идеја да направи најмодерна амбалажна кутија која најдобро го рекламира производот на малопродажните места.

Технолошкиот процес на производството е најсовремен со увозни машини од најнов тип и најквалитетни увозни суровини и репроматеријали. Технолошкиот процес започнува со фотолито припрема, офсет печатење во повеќе бои, лакирање, штанцање и лепење (машински и рачно).

Работата на Друштвото е организирана во три сектори:

- Сектор за општи економски и заеднички работи;
- комерцијално-финансиски
- технички.

-Секторот за општи економски и заеднички работи има два оддели:

- општи и заеднички работи и безбедност;
- економски работи.


-Комерцијално финансиски сектор има три оддела:

- продажба;
- набавка;
- Магацин и транспорт.

-Техничкиот сектор има четири оддели:

- Подготовка и планирање на производство;
- печатење-офсет;
- картонажа;
- одржување и енергетика.

2.2. Организационна шема



2.3. Производни капацитети , остварено производство и приходи од продажба во 2010, 2011, и 2012 год.

Во извршената анализа на целите на процесот на поддршка на продажбата кои се зацртани за 2012г, пренесени се и за 2013 г. добиени се конкретни и описни резултати.

Направена е споредба на реализацијата за 2010 г. (196.741.703,-ден.), за 2011 г (185.757.385,- ден) и за 2012 г. (212.104.124,- ден). која покажува дека:

- финансискиот ефект во тековната 2012 година е зголемен во однос на предходната 2011 г. за 14,18%. Физичкиот обем како преработен картон е зголемен за околу 9,30%. Во однос на цените постигнато е зголемување од 6,21 % за истиот период во 2011 г. што сметам дека се должи на изготвување на калкулации за новите и постоечките производи, односно завземен е став дека не треба да се работи со цени што само го покриваат оснивниот и помошниот репроматеријал.
- финансискиот ефект во тековната 2012 година е зголемен во однос на 2010 г. за 7,81%. Физичкиот обем како преработен картон е намален за околу - 2,83%, Во однос на цените постигнато е зголемување од 10,86 % за истиот период во 2010 г.

Од горенаведеното се гледа дека финансискиот ефект се зголемува од година во година , како и постигнатата просечна цена додека физичкиот обем на преработен картон е зголемен во однос на 2011 г , додека во однос на 2010 г. е намален што се должи на одлуката на купувачите да го изработуваат амбалажот на поквалитетен картон со пониска граматура.

Превземени се мерки во набавниот оддел да се набавуваат сировини и репроматеријали со пониски цени а задоволувачки квалитет, како би биле конкурентни на пазарот и би ги задоволиле потребите за квалитетна и ефтина амбалажа на нашите купувачи .

Нашата тенденција за зголемување на договорите со нашите купувачи во 2012 се оствари и бележиме зголемување по сите основи.

Бројот на купувачи со реализација над 10.000.000 ден.и од 5.000.000 до 10.000.000 ден. од 6 се зголеми на 7 купувачи, исто за реализација од 1.000.000 до 5.000.000 ден од 26. се зголеми на 27 купувачи.

Обезбедени се 3 нови купувачи со реализација од 1.000.000 до 5.000.000 ден. односно купувачи од средна категорија кои својот финансиски ефект го дадоа во 2012 г., Имаме 11 купувачи со намалена реализација, од кои 4 се од поидрачјето на Р. Србија и се оствари предвидувањето во врска со нестабилниот курс на динарот, додена кај македонските купувачи намалената реализација се должи на тешкотиите кои ги има тутунската, хемиската и изработувачите на чорапи. но затоа кај купувачите над 1.000.000 ден. имаме зголемување за 6 купувачи.

Планот за реализација се прави на база добиените порачки од купувачите, и тоа секојдневно во одделот за техничка подготовка во кој учествуваат шефовите на сите одделенија.

Направените анализи за мерење на задоволството на нашите купувачи, покажуваат дека воглавно истите се задоволни од нашиот пристап кон задоволување на нивните потреби во однос на квалитет, количина, рокови, цени и воспоставена добра деловна соработка.

Се чувствува потреба од почести контакти со купувачите и потребата за подобар квалитет на печатот останува, **иако во 2012 г. се осети подобрување во сите сегменти од производниот процес, што рефлектираше намалени рекламации -забелешки и штети на име рекламации. Во делот лепење на кутиите и лепењето на целофанот како и монтирањето на текстови, треба да се работи поупорно, иако и таму има подобрување.**

За сите рекламации и забелешки се води посебен регистар и се известуваат одговорните шефови по одделенија, преку координаторот на производство. Истите се решаваат на обострано задоволство, но останува целта да се намалат и забелешките и финансиските рекламации, каде треба поодговорно однесување и поголема контрола низ самиот процес на производство.

Во продолжение се прикажани најголемите десет купувачи во последните три години:

Најголеми купувачи	2012	2011	2010
Европа Скопје	16.726.496,00	13.674.774,00	13.674.774,00
Алкалоид Скопје	14.150.472,00	16.349.824,00	12.943.049,00
Макпрогрес Винаца	14.183.338,00	12.136.082,00	12.136.082,00
Мира Приједор	14.647.702,00	10.114.867,00	10.114.867,00
БГ Продукт Крушевац	12.266.939,00	7.216.593,00	7.216.593,00
Витаминка Прилеп	11.934.237,00	12.604.520,00	12.136.082,00
Профарма Тирана	11.792.291,00		
Лири Призрен	9.137.931,00	9.214.207,00	9.214.207,00
Симка Врање	8.362.909,00	6.872.945,00	6.872.946
Нат текстиле Прилеп	7.961.540,00		
Медела Врбас		13.647.705,00	13.647.705,00
ТКомбинат Прилеп		7.562.668,00	7.502.607,00

2.4. Опис на значајни инвестиции во основни средства и вложувања во хартии од вредност на Фустеларко Борец АД Битола

Во последните години Фустеларко Борец АД нема позначајни инвестиции во основни средства и вложувања во хартии од вредност. Единствено вложување во хартии од вредност е откуп на 9513 сопствени акции во вредност од 4.808.370 денари.

3. УПРАВУВАЊЕ И ВРАБОТЕНИ

Управувањето во АД Фустеларко-Борец Битола е организирано според двостепениот систем на управување. Статутот на друштвото е усогласен со Законот за трговски друштва.

Управувањето во АД Фустеларко-Борец Битола се остварува преку:

- **Собрание на акционери**
- **Надзорн одбор**
- **Управен одбор**

3.1. Собрание на акционери

Собранието на акционери е највисок орган кој го сочинуваат сите иматели на акции. На секој акционер му припаѓа правото на учество во работата на собранието и право на гласање. Акционерите правото на глас го остваруваат според бројот на акциите што ги имаат. Во работата на Собранието учествуваат акционерите лично или преку застапници, при што еден застапник може да претставува најмногу 20% од претставената главнина. Собранието ги именува и разрешува членовите на Надзорниот одбор.

3.2. Надзорен одбор

Надзорниот одбор го сочинуваат 5 члена, чиј мандат трае 4 години со можност за повторен избор. Членовите на Надзорниот одбор ги именува и разрешува Собранието. Основна функција на Надзорниот одбор е да врши надзор врз управувањето со Друштвото. Сите членови на Надзорниот одбор, согласно нивната положба утврдена со закон имаат исти права и обврски, без оглед, како се распоредени правата и обврските меѓу членовите на Надзорниот одбор. Надзорниот одбор мора да се грижи за интересите на Фустеларко Борец АД Битола, неговите акционери и вработени. Тие се должни да ги чуваат како деловна тајна сите известувања и податоци што се однесуваат на работењето на Друштвото, а ги добиле како доверливи. Оваа должност постои и продолжува да важи и по престанокот на членството во Надзорниот одбор. Член на Надзорен одбор не може да биде и член на Управен одбор.

Членови на Надзорниот одбор се:

1. Јане Петковски, Претседател
2. Миле Павловски, член
3. Тони Таруџиовски, член
4. Благој Николовски, член
5. Ѓорѓи Петровски, член.

Кратка биографија на членовите на Надзорниот одбор

Јане Петковски роден 16.09.1965 година во Битола. Стручна подготовка ССС. Вработен во Јан Комерц ул.Илинденска бб Битола од 1992 година. Претседател на Надзорен одбор во АД Фустеларко Борец од 10.05.2004 година. Основач на ЈАН Комерц ДООЕЛ.

Миле Павловски роден 12.10.1955 година во с.Лера, Битола. Стручна подготовка ВСС-Правен факултет. Вработен во АД Фустеларко Борец Битола од 01.07.1988 година како правник. Моментално на работно место Шеф на правна служба. Член на Надзорен одбор во АД Фустеларко Борец Битола од 10.05.2004 година. Имател на 428 обични акции во АД Фустеларко Борец или 0,53%.

Тони Тарунциовски роден 02.06.1966 година во Прилеп. Стручна подготовка ССС. Вработен во Футура ул. Трајко Николоски бб Прилеп од 1994 година. Член на Надзорен одбор на АД Фустеларко Борец од 10.05.2004 година. Исто така член на Надзорен одбор во Градежи-Прилеп и Обнова-Прилеп.

Благој Николовски роден 03.03.1952 година во Битола. Стручна подготовка ССС. Вработен во АД Фустеларко Борец од 05.01.1988 година во одделение одржување. Моментално работно место Сменоводител во одржување. Член на Надзорен одбор од 31.05.2008 година.

Ѓорѓи Петровски роден 08.08.1955 година во Битола. Стручна подготовка ССС. Вработен во АД Фустеларко Борец од 24.09.1974 година како работник во Офсет одделение. Моментално на работно место Координатор за општи работи. Член на Надзорен одбор од 31.08.2008 година. Имател на 458 обични акции во АД Фустеларко Борец или 0,56%.

3.3. Управен одбор

Управниот одбор се состои од 3 члена. Членовите на Управниот одбор ги именува Надзорниот одбор, а можат да бидат разрешени од страна на Собранието, на предлог на Надзорниот одбор. Членовите на Управниот одбор се именуваат со мандат од 4 години, со право повторно да бидат именувани. Со одлука за именување на еден од членвите на Управниот одбор, му се доверува функцијата Претседател на Управниот одбор. Претседателот на Управниот одбор ја врши функцијата директор на Друштвото. Основна функција на Управниот одбор е да управува со Друштвото, при што има најшироки овластувања да дејствува во сите околности во име на Друштвото, а во рамките на предметот на работењето на Друштвото, со исклучок на овластувањата кои изрично им се дадени на Надзорниот одбор и на Собранието на акционери на Друштвото.

Членови на Управниот одбор се :

1. Томе Трајкоски, Претседател
2. Љубе Петковски, член
3. Сашо Ѓоревски, член.

Кратка биографија на членовите на Управниот одбор

Томе Трајкоски роден 15.11.1957 година во с.Мали Влај, Струга. Стручна подготовка ВСС-Економски факултет. Вработен во АД Фустеларко Борец од 07.10.1985 година во одделот за набава. Моментално работно место Генерален директор. Член на Управен одбор од 10.05.2004 година, а претседател на Управен одбор од 30.04.2012 година. Имател на 786 обични акции во АД Фустеларко Борец или 0,97%.

Љубе Петковски роден 12.05.1962 година во Битола. Стручна подготовка ССС. Вработен во АД Фустеларко Борец од 21.03.2005 година како Помошник генерален директор. Моментално работно место Комерцијален директор. Член на Управен одбор од 10.05.2004 година до 01.04.2009 година. Функцијата Претседател на Управен одбор ја обавувал во периодот од 01.04.2009 година до 30.04.2012 година, кога станува член на Управен одбор. Брат со претседателот на Надзорен одбор на Фустеларко Борец АД. Исто така член на Управен одбор во Заедница на инвалидни лица на РМ од 2009 година. Сопруг на основач на МАЛ Метропол ДООЕЛ.

Сашо Ѓоревски роден 23.08.1972 година во Битола. Стручна подготовка ВСС-Графички факултет. Вработен во АД Фустеларко Борец Битола од 09.02.1998 година во офсет одделение. Моментално работно место Координатор на производство. Член на Управен одбор од 01.05.2008 година. Имател на 50 обични акции во АД Фустеларко Борец или 0,06%.

Ниту еден од членовите на Управниот и Надзорниот одбор на АД Фустеларко Борец, не се ниту биле членови на Одбор на директори, Управен или Надзорен одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години.

На ниту еден од членовите на Управниот и Надзорниот одбор на АД Фустеларко Борец, не им е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работење на издавачот во последните пет години.

Не постои податок за потенцијален судир на интереси помеѓу одговорностите кои членовите на Управниот и Надзорниот одбор ги имаат кај издавачот и нивните приватни интереси. (член 349 ЗТД)

Не постои податок за постоење договор за соработка помеѓу членовите на Управниот и Надзорниот одбор на Фустеларко Борец АД Битола и големите акционери, клиентите, добавувачите и други лица врз основа на што било кое од овие лица било избрано за член на Управниот и Надзорниот одбор.

Не постојат податоци за постоење на било какво ограничување на располагањето со акциите кои членовите на Управниот и Надзорниот одбор на издавачот ги поседуваат кај издавачот, во определен временски период, за што овие лица се согласиле

3.4. Менаџмент

Согласно организационата структура менаџментот на Фустеларко Борец АД Битола е составен од следните лица:

Ред. број	Име и презиме	Работно место	Организациона Единица
1	ТОМЕ ТРАЈКОСКИ	Генерален директор и Претседател на Управен одбор	
2	ЉУБЕ ПЕТКОВСКИ	Директор на Комерцијално-финансиски сектор и член на Управен одбор	Комерциј. финансиски сектор
3	САШ ОЃ ОРЕВСКИ	Координатор на производство и член на Управен одбор	Технички сектор
4	БЛАГОЈ НИКОЛОВСКИ	ш еф за одржување и енергетика и член на Надзорен одбор	Технички сектор
5	ЃОРЃ И ПЕТРОВСКИ	Координатор на опШги работи и член на Надзорен одбор	Комерциј.финансиски сектор
6	МИЛЕ ПАВЛОВСКИ	ш еф за опШги и заеднички работи и член на Надзорен одбор	ОпШги заеднички и екон.работи

3.5. Вработени и нивна квалификациона структура

Бројот на вработени во Фустеларко Борец АД Битола е 157 во 2010год., 154 во 2011 и 156 во 2012год, а спрема квалификационата структура на Фустеларко Борец АД Битола е следниот:

2010			2011			2012		
Вработени			Вработени			Вработени		
Здарви	Инвалиди	Вкупно	Здарви	Инвалиди	Вкупно	Здарви	Инвалиди	Вкупно
92	65	157	93	61	154	93	63	156

Квалификациона структура		Квалификациона структура		Квалификациона структура	
Без образование	5	Без образование	2	Без образование	2
Незавршено основно	2	Незавршено основно	2	Незавршено основно	2
Основно образование	48	Основно образование	45	Основно образование	43
3 год. средно образ.	17	3 год. средно образ.	20	3 год. средно образ.	21
4 год. средно образ.	59	4 год. средно образ.	60	4 год. средно образ.	62
Више образование	13	Више образование	13	Више образование	13
Високо образование	13	Високо образование	12	Високо образование	12
Магистратура		Магистратура		Магистратура	1
Докторат		Докторат		Докторат	

4. ОСНОВНА ГЛАВНИНА

Основната главнина на друштвото изнесува 2.699.540 евра и е поделена на 81.222 обични акции, со номинална вредност 33.24ЕУР, од кои 9513 се сопствени акции. Основната главнина е дефинирана согласно Законот за трговски друштва и Статутот.

4.1. Број на акции по видови и број на акционери

Структура на капиталот на Фустеларко Борец АД Битола:

Ред. Бр.	Структура	Род на Акции	Број на акции	Износ во евра	Учество во основниот капитал
1.	Акционерски капитал	обични	81.222	2.699.540	100%

што се однесува до бројот на иматели на акции на Фустеларко Борец АД Битола, состојбата на 31.12.2012 година е следнава:

Вид акционери	Број на акционери	Вид на акции
- Физички лица	181	обични
- Правни лица	4	обични
Вкупно:	185	

4.2. Право на глас

Акционерите правото на глас во Собранието на акционери го остваруваат според номиналниот износ на акции. Со залог на акциите, акционерот не го губи правото на глас. Начинот на гласање го одредува Собранието, освен кога со закон тоа не е пропишано поинаку.

Правото на акционерот да учествува во работата како и правото на глас во Собранието се остварува лично или преку именуван застапник.

Правото се остварува на начин што една обична акција дава право на еден глас.

4.3. Сопственичка структура

Сопственичка структура на акционерски капитал со состојба 31.12.12

ИМАТЕЛ	БРОЈ НА АКЦИИ	РОД НА АКЦИИ	ПРОЦЕНТ %
МАЛ МЕТРОПОЛ ДООЕЛ БИТОЛА	28.788	ОБИЧНИ АКЦИИ СО ПРАВО НА ГЛАС	35,44
МАЛ МЕТРОПОЛ ДООЕЛ БИТОЛА	1.699	ОБИЧНИ АКЦИИ СО ОГРАНИЧУВАЊЕ	2,09
ЈАН КОМЕРЦ ДООЕЛ БИТОЛА	11.979	ОБИЧНИ АКЦИИ СО ПРАВО НА ГЛАС	14,75
СОПСТВЕНИ АКЦИИ	9.513	ОБИЧНИ АКЦИИ СО ОГРАНИЧУВАЊЕ	11,71
ОСТАНАТИ АКЦИОНЕРИ	29.243	ОБИЧНИ АКЦИИ СО ПРАВО НА ГЛАС	36,01
ВКУПНО	81.222		100

4.4. Број и учество на акциите Што ги поседува менаџерскиот тим

Ред. број	Име и презиме	Работно место	Број на акции и %
1	Томе Тајковски	Генерален директор и претседател на Управен одбор	786 акции 0,97%
2	Љубе Петковски	Директор на комерцијално-финансиски сектор и член на Управен одбор	0
3	СаШо Ѓоревски	Координатор на производство и член на Управен одбор	50акции 0,06%
4	Благој Николовски	Шеф за одржување и енергетика и член на Надзорен одбор	0
5	Ѓорѓи Петровски	Координатор за општи работи и член на Надзорен одбор	458акции 0,56%
6	Миле Павловски	шеф за општи и заеднички работи и член на Надзорен одбор	428акции 0,53%

4.5. Акционери кои поседуваат над 5% од акциите со право на глас со состојба 31/12/2012 од ЦДХВ

Име/Назив на имателот	Процент
ТРГОВСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО УСЛУГИ И ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО И МАЛО МАЛ МЕТРОПОЛ ИЗВОЗ-УВОЗ ПЕТКОВСКА ТАТЈАНА ДООЕЛ	37,54
ТРГОВСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО УСЛУГИ И ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО И МАЛО ЈАН КОМЕРЦ ИЗВОЗ-УВОЗ ПЕТКОВСКИ ЈАНЕ ДООЕЛ "ЈАН-КОМЕРЦ"	14,75

5. ДОСЕГАШНО ТРГУВАЊЕ СО АКЦИИТЕ НА ФУСТЕЛАРКО БОРЕЦ АД БИТОЛА

Досегашното тргување со акциите емитувани од страна на Фустеларко Борец АД Битола е вршено на Редовен пазар на Македонска Берза АД Скопје-пазар на акционерски друштва со посебни обврски за известување., и тоа во последните три години до моментот на изготвување на проспектот (01-01-2010 до 01-04-2013) се истргувале 10828 акции . Тргувањето е извршено преку 50 берзански трансакции.

Преглед на трансакции за 2010 год

Датум	Количина	Вредност	Мин	Макс	Просечна	Трансакции
21.01.2010	217	151.900,00	700	700	700	1
08.02.2010	100	70.000,00	700	700	700	1
17.05.2010	1.679	839.500,00	500	500	500	12
19.05.2010	131	65.500,00	500	500	500	1
31.08.2010	176	86.240,00	490	490	490	1
21.12.2010	145	72.500,00	500	500	500	1
В к у п н о 2010	2.448	1.285.640,00	700	490	573,85	17

Преглед на трансакции за 2011 год

Датум	Количина	Вредност	Мин	Макс	Просечна	Трансакции
09.02.2011	90	40.500,00	450	450	450	1

18.02.2011	129	51.600,00	400	400	400	1
22.02.2011	61	24.400,00	400	400	400	1
24.02.2011	60	24.000,00	400	400	400	1
08.03.2011	60	24.000,00	400	400	400	1
16.03.2011	40	16.000,00	400	400	400	1
17.03.2011	40	16.000,00	400	400	400	1
18.03.2011	30	12.000,00	400	400	400	1
23.03.2011	40	16.000,00	400	400	400	1
24.03.2011	40	16.000,00	400	400	400	1
25.03.2011	30	12.000,00	400	400	400	1
08.06.2011	62	24.800,00	400	400	400	1
09.06.2011	50	20.000,00	400	400	400	1
01.08.2011	24	9.600,00	400	400	400	1
12.10.2011	20	9.000,00	450	450	450	1
14.10.2011	20	9.000,00	450	450	450	1
17.10.2011	20	9.000,00	450	450	450	1
19.10.2011	20	9.000,00	450	450	450	1
20.10.2011	20	9.000,00	450	450	450	1
21.10.2011	20	9.000,00	450	450	450	1
25.10.2011	20	9.000,00	450	450	450	1
26.10.2011	20	9.000,00	450	450	450	1
В к у п н о 2011	916	378.900,00	450	400	422,43	22

Преглед на трансакции за 2012 год

Датум	Количина	Вредност	Мин	Макс	Просечна	Трансакции
08.02.2012	63	28.350,00	450	450	450	2
22.03.2012	130	52.000,00	400	400	400	1
28.06.2012	30	9.000,00	300	300	300	1
29.06.2012	100	30.000,00	300	300	300	1
02.07.2012	101	30.300,00	300	300	300	1
11.07.2012	30	9.000,00	300	300	300	1
27.09.2012	70	21.070,00	301	301	301	3
26.10.2012	6.940	2.116.700,00	305	305	305	1
В к у п н о 2012	7.464	2.296.420,00	450	300	360,95	11

6. РАЗВОЈНА СТРАТЕГИЈА НА ФУСТЕЛАРКО БОРЕЦ АД БИТОЛА

Развојната стратегија на друштвото е зголемувањена обемот на производството заради постигнување на рентабилно работење и постигнување на позитивни финансиски резултати. Перспективите на деловното работење се бараат во освојување на нови пазари. Големината на инсталираните производни капацитети и бројот на вработени кореспондира со големината на македонскиот пазар. Затоа друштвото се повеќе се ориентира кон извоз. За оваа цел активностите се насочени кон намалување на трошоците на работење, квалитетно производство, зголемување на продуктивноста, добро организирана маркетинг служба, набавка на репроматеријали и сировини во доволна количина која ќе овозможи континуитет на производството и непреченост во задоволување на потребите на купувачот и роковите на испорака, а со самото тоа зголемување на конкурентната способност не само на домашниот туку и на странскиот пазар.

Технолошките можности на нашето Друштво се подоходовни за изработка на големи серии на производи за купувачи од тутунска, прехранбена, текстилна индустрија. Тоа всушност е најосетливата точка во работењето. Од друга страна, конкурентноста на нашето производство станува ограничена, како технолошки така и географски. Во последните години во производниот процес и нови технологии се инвестирана малку позначително, со што се очекува да се поврати дел од пазарот што во изминатиот период се изгуби, а и стекнување на нови купувачи, меѓутоа географската положба (оддалеченост) од големите пазари заради големи трошоци на транспортот при набавка и испорака на материјали не дозволува поврзување со стратешки големи купувачи, чии производи се пласираат на пазарите во Европа.

Во вакви услови не преостанува ништо друго туку следење на потребите на веќе постоечките купувачи, а и потенцијалните, што значи и понатамошно инвестирање во нови посовремени технологии и флексибилноста на работењето на АД во сите сегменти, со што се зголемува довербата на нашите купувачи во поглед на роковите на испорака и квалитетот на производите

Со комбинирање на мерки и соодветна деловна политика од страна на раководството се постигнуваат задоволителни резултати, што треба да биде поттик за поуспешно работење во иден период.

Во таа насока на почетокот на 2013 година пратени се примероци во неколку тутунски комбинати, а исто така пратени се понуди во Подравка и Цедевита, а и во текстилната индустрија во Албанија. Се преговара за повторна соработка со Свислион Скопје и соработка со Свислион Таково.

Имајќи го во предвид фактот дека задоволен купувач значи поволна клима за зголемување на нарачка и производство, се користат разни инструменти за мерење на нивното задоволство, преземање на мерки за анулирање на проблеми, водени од фактот дека секогаш може подобро и повеќе.

Не само што се прават сите напори да се искористат постоечките капацитети за задоволување на потребите на купувачот, туку се размислува и во насока на проширување на основната дејност, така да во тек е набавка на машина за микровал, а се размислува и за набавка на машина за доработка на отпадниот материјал.

Фустеларко Борец АД има визија да постане лидер во производството на фина картонска амбалажа на територијата каде што ги пласира своите производи.

Ние сме посветени на производството на квалитетни производи од фината картонска амбалажа при што континуирано ќе ги задоволуваме потребите и очекувањата на нашите купувачи.

Ние целосно се ангажираме за континуирано унапредување и таа обврска доследно ја постигнуваме преку имплементацијата и одржувањето на нашиот менаџмент систем за квалитет(QMS) што ги задоволува сите барања на ISO 9001 :2000

Целите на квалитетот во нашата фирма се :

- Висок степен на задоволство кај нашите купувачи
- Воведување современи технологии од областа на фината картонска амбалажа
- Остварување профит

Развојот, едукацијата и свеста за квалитетот кај нашите вработени се основа во разбирањето, имплементацијата и одржувањето на менаџмент системот за квалитет.

7. ДИВИДЕНДА И ПОЛИТИКА НА ДИВИДЕНДА

Последните години се создаваат услови , Друштвото да има остаток со кој може да размислува на инвестирање во насока на проширување и обновување на постојните средства, како и стварање на резерви со кои Друштвото покомотно ќе се чувствува и ќе може да започне со планираните активности.

Основна цел на едно акционерско друштво е поголем профит и поголем остаток (дивиденда) на акционерите, па поради тоа раководниот тим на Друштвото по подолг временски период даде предлог до Собранието на акционери за распределба на дивиденда од дел од добивната за 2012 година.

8. ФИНАНСИСКИ ПОДАТОЦИ

Финансиски податоци за Фустеларко Борец АД за период 2010-2012

	2012	2011	2010
Вкупно средства	221.289.448	223.102.350	225.912.107
Вкупно обврски	38.338.214	43.579.208	59.520.049
Добивка пред оданочување	8.341.669	12.756.339	7.267.479
Нето добивка по акција	103	157	89
Коефициент цена/добивка	3,5	2,69	6,45
Коефициент цена/книгов.вредност на акција	0,18	0,21	0,28
Износ на исплатена дивиденда по акција	Одлука на собрание 70ден -	-	-
Дивиденден принос		-	-

* за пресметка на коеф. цена/добивка користена е просечна годишна цена

9. ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА , 2011 и 2012 г., СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ И БЕЛЕШКИ (ОБЈАСНУВАЊА) КОН ИЗВЕШТАИТЕ

За овај Проспект ќе биде презентираан интегралниот текст на Мислењето на независните ревизори од Ревизорска куќа БДО ДОО Скопје и ќе бидат прикажани финансиските извештаи на Фустеларко Борец АД Битола и тоа Извештај за сеопфатна добивка, Извештај за финансиска состојба, Извештај за промените на капиталот, и Извештај за паричните текови. Покрај овие финансиски извештаи ќе бидатат прикажани и сметководствената политика за нивното изготвување и белешките за 2011 и 2012 година со кои се објаснуваат и анализираат одделни позиции од финансиските извештаи.

Прикажувањето на финансиските извештаи ќе биде од аспект на прикажување на ревидирани финансиски извештаи. При ова сакаме да истакнеме дека во двете изминати години со ревизијата на финансиските извештаи не се утврдени корекции на финансиските извештаи. Поради овај факт неревидираните и ревидираните финансиски извештаи се идентични.



Тел. +389 2 3117 888
Факс. +389 2 3117 999
www.bdo.mk

11 Октомври бр. 86-1/1
1000 Скопје
Република Македонија

До акционерите на
Акционерското друштво
Фустеларко Борец АД Битола

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Фустеларко Борец АД, Битола (во понатамошниот текст: Друштвото), кои се состојат од Извештајот за финансиска состојба со состојба на 31 декември 2011 година, Извештајот за сеопфатна добивка, Извештајот за промените на капиталот и Извештајот за паричните текови за годината која завршува на тој ден и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството на Друштвото е одговорно за подготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување. Оваа одговорност вклучува: обликување, имплементирање и одржување на интерна контрола која што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали се резултат на измама или грешка, избирање и примена на соодветни сметководствени политики, како и примена на соодветни сметководствени проценки зависно од околностите.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ревизијата ја спроведовме во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешни прикажувања.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама и грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни со околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.



Тел. +389 2 3117 888
Факс. +389 2 3117 999
www.bdo.mk

11 Октомври бр. 86-1/1
1000 Скопје
Република Македонија

До акционерите на
Акционерското друштво
Фустеларко Борец АД Битола

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР (Продолжува)

Мислење на ревизорот

Според нашето мислење, финансиските извештаи ја прикажуваат реално и објективно, во сите значајни аспекти, финансиската состојба на друштвото на ден 31 декември 2011 година, како и финансиските резултати и неговите паричните текови за годината која која завршува на тој ден, во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување.

Извештај за други правни и регулативни барања

Менаџментот на Друштвото е исто така одговорен за подготвување на годишниот извештај за работата во согласност со Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работа е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи за годината која завршува на 31 Декември 2011 година. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работа е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работата се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Финансиските информации во годишниот извештај за работата се конзистентни, од сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Фустеларко Борец АД Битола за годината која завршува на 31 Декември 2011 година.

Скопје, 23 март 2012 година

Звонко Кочовски
Овластен ревизор



Драган Димитров, Овластен ревизор
Управител

ФУСТЕЛАРКО БОРЕЦ АД Битола**ИЗЈАВА НА РАКОВОДСТВОТО**

Раководството на Друштвото е одговорно за изготвување на финансиските извештаи кои реално и објективно ја прикажуваат состојбата на Друштвото за финансискиот период кој завршува на тој ден како и на финансискиот резултат и паричните текови за периодот кој завршува на тој ден, во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување како и законските прописи важечки во Република Македонија. Раководството исто така има генерална обврска за имплементирање на процеси и контроли со цел зачувување на средствата на Друштвото како и детектирање и заштита од измами и други неправилности.

Раководството на Друштвото смета дека при изготвувањето на финансиските извештаи прикажани на страните 4 до 24, користени се соодветни сметководствени политики, конзистентно применети и поддржани со разумни и внимателни расудувања и проценки во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување.

Во име на раководството на
Фустеларко Борец АД Битола




ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА

За годината која завршува на 31 Декември 2011

Во илјади денари

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
За годината која завршува на 31 Декември 2011
Во илјади денари

ФУСТЕЛАРКО БОРЕЦ АД Битола

	Белешка	2011	2010
Оперативни приходи			
Приходи од продажба	4	211.653	224.250
Други оперативни приходи	5	16.224	13.420
Вкупно оперативни приходи		227.877	237.670
Оперативни трошоци			
Промена на вредноста на залихите		4.944	(1.032)
Трошоци за материјали и одржување	6а	(133.186)	(132.103)
Набавна вредност на продадени стоки		(23.271)	(27.701)
Плати надоместоци и други лични примања	6б	(36.708)	(38.922)
Амортизација	6в	(8.727)	(6.163)
Останати оперативни трошоци	6г	(17.453)	(24.244)
Вкупно оперативни трошоци		(214.401)	(230.165)
ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА		13.446	7.505
Приходи (расходи) од финансирање			
Нето приходи (расходи) од финансирање	7	(720)	(238)
ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ		12.756	7.267
Данок од добивка	8	-	-
ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА		12.756	7.267
ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА		12.756	7.267

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи.

Приложените финансиски извештаи се одобрени за издавање од страна на раководството на Друштвото на ден 29 февруари 2012 година и се потпишани во негово име од страна на:

Љубе Петковски
Директор


ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСКА СОСТОЈБА
За годината која завршува на 31 Декември 2011
Во илјади денари

	Белешки	31 декември 2011	31 декември 2010
СРЕДСТВА			
Нетековни средства			
Недвижности, постројки и опрема	9	76.342	83.191
		76.342	83.191
Тековни средства			
Залихи	10	40.863	34.011
Грбарувана од купувачи	11	91.893	95.467
Останати тековни средства и АВР	12	3.151	3.394
Пари и парични еквиваленти	13	10.853	9.849
		146.760	142.721
ВКУПНИ СРЕДСТВА		223.102	225.912
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ			
Капитал			
Основачки капитал	14	165.152	165.152
Законски резерви		1.615	-
Акумулирана добивка (загуба)		-	(5.547)
Добивка од финансиската година		12.756	7.267
		179.523	166.872
Нетековни обврски			
Долгорочни финансиски обврски	15	7.826	12.301
		7.826	12.301
Тековни обврски			
Обврски кон добавувачи	16	33.248	44.001
Останати тековни обврски и ГВР	17	2.505	2.738
		35.753	46.739
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		223.102	225.912

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи.

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО КАПИТАЛОТ
За годината која завршува на 31 декември 2011
Во илјади денари

	Капитал	Законски резерви	Акумул Добивка (загуба)	Тековна добивка (загуба)	Вкупно
Состојба на					
1 Јануари 2010	165.152	-	(7.746)	2.199	159.605
Распределба на добивката	-	-	2.199	(2.199)	-
Вкупна сеопфатна добивка за годината	-	-	-	7.267	7.267
Состојба на					
31 декември 2010	165.152	-	(5.547)	7.267	166.872
Распределба на добивката	-	1.615	5.547	(7.162)	-
Исплата на дивиденда	-	-	-	(105)	(105)
Вкупна сеопфатна добивка за годината	-	-	-	12.756	12.756
Состојба на					
31 декември 2011	165.152	1.615	-	12.756	179.523

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи.

	2011	2010
ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ОПЕРАТИВНИ АКТИВНОСТИ		
Добивка пред оданочување	12.756	7.267
Усогласувања на добивката за нето паричните текови од оперативни активности:		
Амортизација	8.727	6.163
Кусоци и вишоци на залиха по попис	75	221
Отпис на обврски	(3.815)	(3.845)
Отпис на побарувања	6.937	4.839
Неотпишана вредност на отуѓени средства	131	441
Промену во оперативните средства и обврски:		
Зголемување / (намалување) на тековните средства:		
Побарувања од купувачи	(3.363)	(12.004)
Останати побарувања	243	(1.563)
Залихи	(6.927)	2.182
Зголемување / (намалување) на тековните обврски:		
Обврски кон добавувачи	(6.938)	21.451
Останати обврски	(233)	84
Нето паричен тек од оперативни активности	7.593	25.238
ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ИНВЕСТИЦИОНИ АКТИВНОСТИ		
Набавка (продажба) на недвижности, постројки и опрема	(2.009)	(31.690)
Нето паричен тек од инвестициони активности	(2.009)	(31.690)
ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ		
Финансиски обврски и позајмици	-	4
Долгорочен финансиски кредит	(4.475)	12.301
Исплатени дивиденди	(105)	-
Нето паричен тек од финансиски активности	(4.580)	12.305
Нето зголемување / (намалување) на паричните средства	1.004	5.853
Пари и парични средства на почетокот на годината	9.849	3.996
Пари и парични средства, крај на годината (Белешка 13)	10.853	9.849

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи.

1. КОРПОРАТИВНИ ПОДАТОЦИ

“ФУСТЕПАРКО БОРЕЦ АД Битола (во понатамошниот текст Друштвото) е регистрирано согласно Законот за трговските друштва. Основна дејност на Друштвото претставува графичко производство, односно производство на амбалажа од хартија и картон. Согласно Законот за вработување на инвалидни лица, друштвото е регистрирано како “Заштитно друштво односно има вработено одреден процент (минимум 40%) на инвалидни лица.

Седиштето на друштвото се наоѓа во Битола, ул. “Индустриска” бр. ББ.

На 31 Декември 2011 година, Друштвото имало 154 вработени (31 декември 2010: 155 вработени).

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

2.1. Основа за изготвување

Приложените финансиски извештаи се изготвени во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МФИ), вклучувајќи ги Меѓународните сметководствени стандарди (МС) и Интерпретациите издадени од Одборот за Меѓународни сметководствени стандарди (ОМС) и Комитетот за толкување на Меѓународни стандарди за финансиско известување (КТМФИ), последователно.

Финансиските извештаи се изготвени со примена на методата на набавна вредност и принципот на континуитет во работењето.

Овие финансиски извештаи ги опфаќаат побаруваната, обврските, оперативните резултати, промените во капиталот и паричните текови на Друштвото како посебен ентитет, исклучувајќи ги неговите подружници.

При изготвувањето на овие финансиски извештаи, Друштвото се придржува кон сметководствените политики опишани во Белешка 2 Сметководствените политики применети во овие финансиски извештаи се конзистентни со политиките применувани за годишните финансиски извештаи за фискалната 2010 година.

Финансиските извештаи на Друштвото се изразени во илјади денари. Денарот претставува официјална известувачка валута на Друштвото. Сите други трансакции во валута различна од официјалната се сметаат за трансакции во странска валута.

При подготвувањето на овие финансиски извештаи Друштвото се придржува кон основните сметководствени политики објаснети во понатамошниот текст. Овие политики се конзистентни со политиките користени при подготвката на финансиските извештаи за сите претходните години, освен доколку не е поинаку назначено.

Подготвувањето на финансиските извештаи во согласност МФИ бара примена на одредени сметководствени проценки. Исто така бара од раководството да примени расудување во процесот на примена на сметководствените политики на Друштвото. Деловите кои вклучуваат повисок степен на расудување и комплексност, или пак делови каде што претпоставките и проценките се значајни за финансиските извештаи се обелоденети во белешка 2.2

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

2.1. Основа за изготвување (Продолжува)

(а) Нови стандарди, измени и толкувана кон постоечките стандарди, валидни во тековниот период на известување

Примената на следниве нови и изменети стандарди и МФИ толкувана на постоечките стандарди задолжителни за првична примена за финансиската година започнувајќи на 1 јануари 2011 година, не резултираа во значајни промени во сметководствените политики на Друштвото и немаат влијание на придружните финансиски извештаи на Друштвото :

- Ревидиран МСС 24 „Обелоденување на поврзани субјекти,– Смплифицирани барања за обелоденување за владини поврзани субјекти и разјаснување на дефиницијата за поврзан субјект. Усвојувањето на измената нема никакво влијание на финансиската состојба или успешност на Друштвото.
- Измени кон МСС 32 “ Финансиски инструменти: Презентација” – Класификација на издавање на права. Оваа измена се однесува издадените права понудени за фиксна количина во странска валута кои имаа третман како деривативни обврски според постоечкиот стандард. Измените наведуваат дека доколку одредени критериуми се исполнати, истите треба да се класифицираат како капитал независно од валутата во која е деноминирана цената за извршување. Измената нема никакво влијание на финансиската состојба или успешност на Друштвото.
- Измена кон МФИ 1 “ Првично усвојување на Меѓународните стандарди за финансиско известување “– Ограничено ограничување од Компаративниот МФИ 7 Обелоденување за првични усвојувачи. Овие измени не се релевантни за Друштвото, бидејќи е постоечки изготвувач на МФИ
- Измени кон КТМФИ 14“ МСС 19- Ограничување на средство за дефинирани користи, барања за минимално финансирање и нивна поврзаност“– Преплати на барања за минимално финансирање. Измените се применуваат во ограничени околности: кога ентитетот е предмет на барања за минимално финансирање и извршува преплати на придонеси за покривања на овие барања. Измените забарнуваат ентитетот овие бенефити од овие преплати да ги третира како средства. Овие измени не се релевантни за Друштвото, поради отсуство на вакви договори.
- КТМФИ 19 “Разграничување на финансиски обврски од капитални инструменти“. Ова толкување ги разјаснува барањата на МФИте кога ентитетот повторно ги договара условите на финансиските обврски со своите кредитори и кредиторот прифаќаат да примат акции од ентитетот или друг инструмент на капитал за подмирување на финансиски обврски во целост или парцијално. Толкувањето нема влијание на финансиските извештаи на Друштвото.

Измени на повеќе стандарди и толкувана (МФИ 1, МФИ 3, МФИ 7, МСС 1, МСС 21, МСС 28, МСС 31, МСС 34 и КТМФИ 13), кои се дел од годишниот проект на МСС за подобрување на МФИ објавени во мај 2010. Овие измени резултираат примарно на отстранување на неконзистентности и термилошки или уреднички промени. Датите на важност варираат од стандард до стандард но повеќето се важечки за годишните периоди кои почнуваат на или по 1 јули 2010 година или 1 јануари 2011 година. Усвојувањето на овие измени не доведува до значајни промени во сметководствените политики на Друштвото и немаат материјален влијание на финансиската состојба или успешност на Друштвото.

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

2.1. Основа за изготвување (Продолжува)

(b) Нови стандарди, измени и толкувања кон објавените стандарди кои сè уште не се валидни и не биле претходно применети од страна на Друштвото

Следниве нови и изменети стандарди и толкувања на КТМСФИ беа издадени, но не и валидизира примена за финансиската година која започнува од 1 јануари 2011 година. Истите не се порано прифатени и Друштвото е во процес на проценка на потенцијалното влијание, доколку постои, на финансиските извештаи. Друштвото има намера да ги прифати овие стандарди кога истите ќе станат валидни.

- Измени кон МСС 1 “Презентиране на финансиски извештаи” Останата сопствена добивка (стануваат валидни за годишните периоди кои започнуваат на 1 јули 2012 или по тој датум)
- Измени кон МСС 12 “Даноци на добивка” – Одложен данок: Повраток на скриени средства (стануваат валидни за годишните периоди кои започнуваат на 1 јануари 2012 или по тој датум)
- Ревидиран МСС 19 “Корист за вработените” (станува валиден за годишните периоди кои започнуваат на 1 јануари 2013 или по тој датум)
- Ревидиран МСС 27 Консолидирани и посебни финансиски извештаи (станува валиден за годишните периоди кои започнуваат на 1 јануари 2013 или по тој датум)
- Ревидиран МСС 28 Вложувања во придружени ентитети (станува валиден за годишните периоди кои започнуваат на 1 јануари 2013 или по тој датум)
- Измени кон МФИ 1 Привично усвојување на Меѓународните стандарди за финансиско известување – Сериозна хиперинфлација и отстранување на фиксни датуми за привичните усвојувачи на МФИ (стануваат валидни за годишните периоди кои започнуваат на 1 јули 2011 или по тој датум)
- Измени кон МФИ 7 Финансиски инструменти: обелоднувања – Трансфер на финансиски средства (стануваат валидни за годишните периоди кои започнуваат на 1 јули 2011 или по тој датум)
- МФИ 9 “Финансиски инструменти” (станува валиден за годишните периоди кои започнуваат на 1 јануари 2013 или по тој датум). Овој стандард се однесува на класификацирање и мерење на финансиските средства.
- МФИ 10 “Консолидирани финансиски извештаи” (станува валиден за годишните периоди кои започнуваат на 1 јануари 2013 или по тој датум).
- МФИ 11 “Заеднички договори” (станува валиден за годишните периоди кои започнуваат на 1 јануари 2013 или по тој датум).
- МФИ 12 “Обелоднување на удели во други ентитети” (станува валиден за годишните периоди кои започнуваат на 1 јануари 2013 или по тој датум).
- МФИ 13 “Мерење на фер вредност” (станува валиден за годишните периоди кои започнуваат на 1 јануари 2013 или по тој датум).

Менаџментот на Друштвото го проценува влијанието на овие нови стандарди, измени и толкувања кои стануваат валидни и смета дека нивната со нивната примена не се очекува да има материјално влијание на финансиските извештаи на Друштвото во периодот од нивната привична примена.

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

2.2. Користене на проценки

Изготвувањето на финансиските извештаи во согласност со МФИ бара од Раководството на Друштвото употреба на проценки и претпоставки кои влијаат на прикажаните износи на средствата и обврските и обелодувањето на неизвесни средства и обврски на денот на финансиските извештаи, како и на приходите и трошоците во извештајниот период. Овие проценки и претпоставки се засновани на информациите достапни на датумот на изготвувањето на Извештајот за финансиска состојба. Актуелните резултати можат да се разликуваат од овие проценки.

Овие проценки се разгледуваат периодично и промените во проценките се прикажуваат во периодите во кои истите стануваат познати.

Најзначајната употреба на расудувања и проценки, кои се обелоденети во прегледот на значајни сметководствени политики и соодветните објаснувачки белешки се однесуваат на оштетувањето на финансиските и нефинансиските средства, финансиските обврски и проценката за резервирања за судски спорови.

2.3. Споредливи износи

Споредливите износи ги претставуваат ревидираните финансиски извештаи за годината кој завршува на 31 декември 2010.

2.4. Приходи

Приходите се искажани според објективната вредност на примените средства или побарувања, намалени за одобрените дисконти и данокот на додадена вредност. Приходот е искажан во моментот кога договорените услуги се извршени, односно производите се испорачани.

2.5. Расходи

Расходите се прикажуваат врз принципот на пресметковна основа (фактурирана реализација).

2.6. Оперативен лизинг

Лизингот каде што Друштвото не ги пренесува сите ризици и приноси кои се поврзани со сопственоста врз средството врз корисникот на лизингот се класифицира како оперативен лизинг.

Приходите поврзани со оперативниот лизинг се признаваат во периодот за кој се однесуваат.

Оперативниот лизинг се однесува на изнајмување на деловни простории, магацини и други трошоци за закупнина. Гореспоменатите трошоци се искажани во Извештајот за сеопфатна добивка во моментот кога таквите трошоци настануваат, во согласност со важечките договори за оперативен лизинг.

2.7. Одржување и поправки

Трошоците за одржувањето и поправките на недвижностите, постројките и опремата се прикажуваат како трошоци во моментот на нивно настанување во ефективни износи, и се признаваат во Извештајот за сеопфатна добивка на Друштвото.

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

2.8. Трошоци на позајмување

Трошоците на позајмување се евидентираат како расходи во периодот во кој настануваат.

2.9. Конвертирање во странска валута и сметководствениот третман на позитивните / негативните курсни разлики и ефектот од примената на девизна клаузула

Ставките во Извештајот за финансиска состојба и Извештајот за сеопфатна добивка искажани во финансиските извештаи се вреднуваат со користење на валутата од примарното економско окружување (функционална валута). Како што е обелоденето во Белешка 2.1, придружните финансиски извештаи се прикажани во илјади денари (МКД), кои претставуваат функционална и официјална извештај на валута на Друштвото.

Компонентите на средствата и обврските искажани во странска валута се конвертирани во денари според официјалниот девизен курс на денот на составување на Извештајот за финансиска состојба.

Трансакциите во странски валути се конвертирани во денари според официјалниот девизен курс на денот на секоја трансакција.

Позитивните и негативните курсни разлики кои произлегуваат од конвертирањето на средствата, обврските и трансакциите се соодветно искажани како приход / расход во Извештајот за сеопфатна добивка.

2.10. Недвижности, постројки и опрема

Недвижностите, постројките и опремата на Друштвото на 31 Декември 2011 се состојат од недвижности и опрема. Недвижностите и опремата се прикажани по набавни цени намалени за акумулираната амортизација.

Набавната вредност се состои од фактурната вредност зголемена за увозните царини, неповратните даноци, како и сите трошоци кои директно придонесуваат за доведување на средствата во работна состојба за намената за која се набавени. Олте добиени попусти и / или работи ја намалуваат фактурната вредност на средството. Набавната вредност на постројките и опремата произведени / изградени во сопствена режија ја претставува набавната вредност на денот на кој е компетиран процесот на изградбата или развојот.

Недвижностите и опремата се капитализираат како материјални средства доколку нивниот очекуван корисен век надминува една година.

Капиталните добивки од продажбата на недвижностите и опремата се искажуваат како “Останати приходи” додека сите загуби што настануваат од отуѓувањето на недвижностите и опремата се искажани како “Останати трошоци од работењето”.

Капиталните подобрувања, обновувања и поправки кои го продолжуваат животниот век на средството се капитализираат. Поправките и одржувањата се прикажуваат како трошок во моментот на нивно настанување и влегуваат во оперативните трошоци.

Корисниот век се проценува најмалку на крајот на секоја финансиска година, и доколку има значајна промена во очекуваното движење на потрошувачката на идните економски користи од средствата, стапката на амортизација е сменета како резултат на променетото движење.

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

2.11. Амортизација

Амортизацијата на недвижностите и опремата и нематеријалните средства се пресметува пропорционално за да набавната вредност на средствата целосно се отпише во нивниот проценет корисен век. Амортизацијата на недвижностите и опремата и

нематеријалните средства се врши според стапки засновани на проценетиот корисен век на средствата од страна на Раководството на Друштвото. Компететните оддели во Друштвото периодично го проценуваат корисниот век на недвижностите и опремата. Прописаните годишни стапки на амортизација што се користат за одделните групи на недвижности и опрема и нематеријални средства се како што следува:

Недвижности	2,5% – 10%
Деловен инвентар	5% - 10%
Мебел	20%
Компјутерска опрема и софтвер	25%
Телекомуникациска опрема и возила	25%
Останата опрема	10%

Амортизацијата на недвижности и опрема и нематеријални средства започнува да се пресметува со ставање на средствата во употреба.

2.12. Оштетување на нефинансиските средства

Во согласност со прифатените сметководствени политики, на крајот од секоја година Раководството на Друштвото ја проценува сметководствената вредност на нематеријалните средства на Друштвото како и на недвижностите и опремата. Доколку постои индикација дека овие средства се оштетени, се пресметува надоместливата вредност на средствата за да се утврди обемот на загубата од оштетување. Доколку надоместливата вредност на средството е проценета како пониска од неговата сегашна вредност, сегашната вредност се намалува до износот на надоместливата вредност, кој ја претставува повисоката од нето продажната вредност на средството и неговата употребна вредност. Загубите од оштетување, кои ја претставуваат разликата помеѓу сегашната вредност и надоместливата вредност на материјалните и нематеријалните средства, се прикажуваат во Извештајот за сеопфатна добивка согласно МСРС 36 “Оштетувања на средствата”.

Оштетените нефинансиски средства се оценуваат на секој датум на известување за да се утврдат можните надоместувања на оштетувањето.

2.13. Залихи

Залихите иницијално се искажуваат според набавната вредност. Набавната вредност се состои од фактурната вредност, транспортните трошоци и другите зависни трошоци. Последователно залихите се вреднуваат и презентираат во извештајот за финансиска состојба по пониската од набавната и нето продажната вредност.

Нето продажната вредност ја претставува цената по која залихите би можеле да бидат продадени во нормални услови на стопанисување, намалена за трошоците на продажбата.

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

2.13. Залихи (Продолжува)

Залихите на материјали, сировини и амбалажа се водат по набавни цени со што при ставање во употреба во производството се применува методата на просечни набавни цени.

Залихите на готовите производи и недовршеното производство се водат по производна цена на чинене, во која се вклучуваат трошоците на производството (директен труд, директни материјали и општи трошоци на производството).

Исправката на вредноста на залихите која се прикажува во “Останати оперативни трошоци” се евидентира кај ставките кај кои е потребно да се намали нивната сметководствена вредност до нето продажната вредност проценета од страна на Раководството. Залихите кои се оштетени или се со квалитет кој е понизок од стандардниот, целосно се отпишуваат.

2.14. Финансиски инструменти

Сите финансиски инструменти иницијално се признаваат според објективна вредност (вообичаено еднаква на платената цена) вклучувајќи ги директните зависни инкрементални трошоци на купување или издавање на финансиското средство или финансиската обврска, освен за финансиското средство или финансиската обврска според објективна вредност преку добивка или загуба. Сите набавки и продажби на финансиски средства и финансиски обврски останати на вообичаен начин се признаваат на денот на плаќањето. Финансиските средства и финансиските обврски се признаени во Извештајот за финансиска состојба на Друштвото на денот на кој Друштвото станува договорна страна засегната од договорните одредби на финансискиот инструмент. При иницијалното признавање Раководството ја одредува класификацијата на финансиското средство. Класификацијата зависи од целта за која е набавено финансиското средство.

Финансиските средства престануваат да бидат признаени кога Друштвото ја губи контролата врз договорните права кои се однесуваат на инструментите. Ова се случува кога правата за користење на овие инструменти се реализирани, истечени, откажани или пренесени. Финансиските обврски престануваат да бидат признаени кога Друштвото ги исполнува обврските или кога обврска за отплата е откажана или истечена.

(а) Побарувања од купувачи

Побарувањата од купувачи се искажани според нивната номинална вредност намалена за соодветните исправки за пресметани ненадоместливи износи. Исправката за оштетување на побарувањата се прикажува кога постои објективен доказ дека Друштвото нема да биде во можност да ги наплати сите доспеани износи во согласност со оригиналните услови врз кои се настанати побарувањата. Значајните финансиски потешкотии на должникот, веројатноста должникот да влезе во процес на ликвидација или финансиска реорганизација и неможност за плаќање се сметаат за индикатори дека побарувањата се оштетени.

Отписот на побарувањата се спроведува врз основа на старосната структура на побарувањата и историското искуство, и кога се оценува дека делумната или целосната наплата на побарувањето повеќе не е веројатна. Сметководствената вредност на средството се намалува преку исправка на вредноста на побарувањата и износот на трошокот се прикажува во Извештајот за сеопфатна добивка во рамките “Останати трошоци”. Кога побарувањето е ненаплатливо, истото се отпишува за сметка на исправка на вредноста на побарувањата. Последователните наплати на претходно отпишаните побарувања и соодветното намалување на исправката се признаваат како приход во рамките на “Останати приходи”.

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

2.14. Финансиски инструменти (Продолжува)

(б) Кредити и заеми од банки и добавувачи

Кредитите и заемите од банки и добавувачи иницијално се мерени според примените износи (т.е. номиналната вредност). Последователно истите се вреднуваат според амортизирана набавна вредност врз основа на ефективната каматна стапка.

Обврските се класифицираат како краткорочни доколку се очекува да бидат подмирени во нормалниот деловен циклус на работењето на Друштвото, односно доколку доспеваат во период до 12 месеци од денот на Извештајот за финансиска состојба. Сите останати обврски се класифицираат како долгорочни.

2.15. Парични средства

Паричните средства се состојат од средствата на жиро сметки, благајната и останатите високо ликвидни вложувања со иницијална доспеаност до три месеци, или помалку кои се моментално конвертибилни во познати парични износи и се изложени на незначаен ризик од промена во вредноста.

2.16. Надоместоци на вработени

Даноци и придонеси на вработените за социјално осигурување

Во согласност со законските прописи во Република Македонија, Друштвото е обврзано да плаќа придонеси на повеќе државни фондови за социјално осигурување. Овие обврски опфаќаат плаќањата на надоместоци во име на вработените од страна на работодавачот во износи пресметани со примена на специфични, пропишани со закон стапки. Друштвото нема законска обврска за плаќање на дополнителни придонеси на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија при пензионирањето. Овие обврски се искажуваат како трошок во моментот на нивно настанување.

Со оглед на тоа дека Друштвото е регистрирано како Заштитно друштво, има право на рефундирање на одредени платени придонеси утврдени согласно законските прописи.

2.17. Данок на добивка

Тековен данок на добивка

Тековниот данок на добивка го претставува износот кој е пресметан и платен во согласност со Законот за данок на добивка кој е на сила во Република Македонија. Данокот на добивка се плаќа по стапка од 10% (2010: 10%) применета на даночната основа прикажана во годишната даночна пријава по намалувањето за одредени даночни олеснувања. Даночната основа прикажана во даночната пријава претставува даночно непризнатите трошоци утврдени со даночните прописи.

Со оглед на тоа дека Друштвото е регистрирано како Заштитно друштво, целосно е ослободено од обврски за данок од добивка, при што не пресметува и не плаќа данок на добивка.

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)**2.18. Дивиденди**

Дивидендите се признаваат како обврска и се одземаат од капиталот во периодот во кој биле одобрени од страна на сопствениците на Друштвото. Дивидендите за годината што се прогласуваат по датата на изготвување на Извештајот за финансиска состојба се обелоденуваат како настан по датата на Извештајот за финансиска состојба.

3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ

Во нормалниот тек на спроведување на своите деловни активности Друштвото е изложено на повеќе различни ризици со различен степен на изложеност: пазарен ризик (вклучувајќи ги: ризик од курсни разлики, каматен ризик и ценовен ризик), ликвидносен ризик и кредитен ризик.

Управувањето со ризици на Друштвото се фокусира на непредвидливоста на пазарите и се стреми кон минимализирање на потенцијалните негативни ефекти врз финансиското работење на Друштвото.

3.1. Пазарен ризик

(a) Ризик од курсни разлики

Друштвото е директно изложено на ризик од курсни разлики бидејќи има средства и обврски искажани во странска валута.

Официјалните девизни курсеви користени за конверзија на ставките од Извештајот за финансиска состојба искажани во странска валута во денар на 31 декември 2011 и 2010 година се дадени во следниот преглед

	2011	Во денари 2010
ЕУР	61,5050	61,5050
УСД	47.5346	46,3140
ЦКФ	50.5964	49,3026

Друштвото не користи финансиски деривативи.

(b) Каматен ризик

Друштвото е изложено на ризик од промени во каматните стапки кој преку промена на нивото на пазарните каматни стапки влијае врз неговата финансиска состојба и паричните текови.

Бидејќи Друштвото нема значајни каматносни средства и обврски на 31 декември 2011. Приходите и расходите на Друштвото како и оперативните парични текови се значително независни од промените на пазарните каматни стапки.

(в) Ценовен ризик

Друштвото не е изложено на ценовен ризик поврзан со основачки вложувана бидејќи нема вложувана класифицирани во Извештајот за финансиска состојба како расположливи за продажба или според објективната вредност преку искажување на капитална добивка или загуба.

3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (Продолжува)

3.2. Ликвидносен ризик

Друштвото ги менаџира своите средства и обврски на таков начин што може да ги исполни сите свои доспеани обврски во секое време.

Друштвото има доволни и ликвидни средства (пари и парични еквиваленти), како и континуиран прилив на пари од продажба на трговски стоки и услуги, за да ги исполни сите свои обврски во дадените рокови.

3.3. Кредитен ризик

Кредитниот ризик произлегува од пари и парични средства, депозити во банки и финансиски институции, како и од кредитна изложеност кон корпоративни и клиенти од малопродажбата, вклучувајќи ги побарувањата и обврските.

Изложеноста на Друштвото на кредитен ризик произлегува од неможнoста навремено да се наплатат сите побарувања од купувачи. Кредитниот ризик на Друштвото е ограничен со диверзификација на продажбата на Друштвото на поголем број на помали купувачи и нема значај на концентрација на кредитен ризик кај поединечно значајни купувачи.

3.4. Управување со капиталниот ризик

Друштвото има усвоен концепт за финансискиот капитал и неговото зачувување според кој капиталот е дефиниран на база на номинални парични единици.

Целите на Друштвото во врска со управувањето на капиталот се зачувување на способноста на Друштвото да продолжи да работи врз основа на претпоставката за континуитет за да се зачува оптимална капитална структура која би го намалила трошокот на капитал и би обезбедила приноси за сопствениците.

3.5. Проценки на објективната вредност

Друштвото има политика за обелоденување на информации за објективната вредност на оние компоненти од средствата и обврските за кои се расположливи пазарни цени и за оние кај кои објективната вредност може значително да се разликува од сметководствена вредност. Во Република Македонија не постои доволно ниво на пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купопродажба на побарувања и други финансиски средства или обврски и оттука за истите во моментот не се расположливи пазарни цени. Како резултат, во отсуство на активен пазар, објективната вредност не може да биде утврдена на веродостојна основа. Раководството на Друштвото ја проценува севкупната изложеност на ризик и во случаи кога проценува дека вредноста на средствата според која се евидентирани во сметководството не би можела да биде реализирана, се врши исправка на вредноста.

Раководството на Друштвото смета дека искажаните сметководствени износи се највалидни и најкорисни извештајни вредности при постојните пазарни услови.

4. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

	2011	2010
Приходи од продажба на домашен пазар	134.791	155.390
Приходи од продажба на странски пазар	76.862	68.860
Вкупно	211.653	224.250

5. ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ

	2011	2010
Приходи од поврт на даноци	8.971	9.521
Приходи од отпис на обврски	80	16
Наплатени отпишани побарувања	2.981	7
Приходи од поранешни години	61	817
Останати приходи	4.131	3.059
Вкупно	16.224	13.420

6. ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ

	2011	2010
--	------	------

<i>а) Трошоци за материјали и одржување</i>		
Потрошени материјали	116.276	115.684
Енергија и гориво	5.045	4.525
Резервни делови	1.521	1.578
Отпис на ситен инвентар	3.954	3.197
Транспорт	5.706	6.256
Трошоци за одржување	656	856
Услуги	28	6
Вкупно трошоци за матер. одржување	133.186	132.103
<i>б) Трошоци на вработените</i>		
Бруто плати	36.303	38.255
Останати трошоци на вработените	405	667
Вкупно трошоци на вработени	36.708	38.922
<i>в) Амортизација</i>		
Материјални средства	8.727	6.163
Вкупно амортизација	8.727	6.163
<i>г) Останати оперативни трошоци</i>		
Трошоци за маркетинг и рекламирање	537	538
Телефонски трошоци	388	349
Отпис на побарувана	3.817	39
Намалување на вредноста на средствата	131	441
Казни и пенали	19	-
Трошоци за саем	-	5
Неотпишана вредност на отуѓени средства	82	218
Индиректни даноци	1.361	435
Останати услуги	6.165	5.672
Кусоци	73	10
Банкарски услуги	350	810
Трошоци за осигурување	728	904
Трошоци од претходни години	75	9.227
Дадени одобренія	3.121	4.800
Останати трошоци	606	796
Вкупно останати оперативни трошоци	17.453	24.244

7. ПРИХОДИ / РАСХОДИ ОД ФИНАНСИРАЊЕ

	2011	2010
<i>Приходи од финансирање</i>		
Камати и позитивни курсни разлики	26	386
Вкупно приходи од финансирање	26	386
<i>Расходи од финансирање</i>		
Камати	712	526
Негативни курсни разлики	34	98
Вкупно расходи од финансирање	746	624
Нето приходи (расходи) од финансирање	(720)	(238)

8. ДАНОК НА ДОБИВКА

Согласно законските прописи друштвото е ослободено од Данок на неврзнати расходи, поради тоа што станува збор за Заштитно друштво, регистрирано согласно Законот за вработување на инвалидни лица.

9. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА

	Земј иште	Градежни обј екти	Опрема	Транспорт .средства	Инвестиции во тек	Вкупно
Набавна вредност на						
1 ј ануари 2010	439	110.923	410.551	18.874	-	540.787
Набавки	-	160	3.981	1.276	26.273	31.691
Пренос	-	-	25.832	-	(25.832)	-
Намалување (отуѓ ување)	-	-	(14.070)	(467)	441	(14.096)
Состој ба на						
31 декември 2010	439	111.083	426.294	19.683	-	557.499
Набавки	-	384	90	1.536	-	2.010
Отуѓ увана	-	-	(19.633)	(3.048)	-	(22.681)
Состој ба на						
31 декември 2011	-	111.467	406.751	18.171	-	536.830
Акумулирана амортизаци	-					
на 1 ј ануари 2010	-	71.840	393.317	17.524	-	482.681
Амортизациј а	-	2.717	2.690	756	-	6.163
Отуѓ увана	-	-	(14.070)	(466)	-	(14.536)
Состој ба на						
31 декември 2010	-	74.557	381.937	17.814	-	474.308
Амортизациј а	-	2.678	5.285	764	-	8.727
Отуѓ увана	-	-	(19.632)	(2.915)	-	(22.547)
Состој ба на						
31 декември 2011	-	77.235	367.590	15.663	-	460.488
Нето сегашна вредност на						
- 31 декември 2011	439	34.231	39.162	2.510		76.342
- 31 декември 2010	439	36.525	44.357	1.869	-	83.191

Врз градежните обј екти е запишана хипотека врз основа на земен долгорочен кредит од Стопанска Банка АД Битола (види белешка 15).

10. ЗАПИСИ

	2011	2010
Материј али	23.169	20.959
Резервни делови	5.996	5.433

Оитен инвентар	570	420
	29.735	26.812
Производство во тек	4.677	1.818
Готови производи	6.294	4.359
Трговски стоки	359	1.374
Намалено за исправка на вредноста	(202)	(352)
	11.128	7.198
Состојба на 31 декември	40.863	34.011

11. ПОБАРУВАНА ОД КУПУВАЧИ

	2011	2010
Побарувана од купувачи во земјата	70.662	81.387
Побарувана од купувачи во странство	29.341	32.511
Вкупно побарувана од купувачи	100.003	113.898
Исправка на вредноста на побарувана од купувачите	8.110	18.431
Состојба на 31 декември	91.893	95.467

Побаруваната од купувачи не се каматносни.

Објективната вредност на побаруваната соодветствува на нивната сметководствена вредност.

12. ОСТАНАТИ ТЕКОВНИ СРЕДСТВА И АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАНА

	2011	2010
Побарувана од државата	2.840	3.113
Побарувана од вработени	311	281
Салдо на 31 декември	3.151	3.394

Останатите тековни средства не се каматносни.

Раководството на Друштвото смета дека погоре прикажаните износи реално соодветствуваат на нивните објективни вредности на денот на подготовката на Извештајот за финансиска состојба.

13. ПАРИ И ПАРИНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

	2011	2010
Жиро сметки	5.389	5.936
Благајна	37	28
Девизна сметка	5.427	3.885

Салдо на 31 декември	<u>10.853</u>	<u>9.849</u>
----------------------	---------------	--------------

14. КАПИТАЛ

Капитална структура на Друштвото на 31 декември 2011 е прикажана во следниов преглед:

	Ер . на акции	% според Централен регистар на РМ
Фонд за ГИОМ	2.574	3,17
Останати акционери- физички лица	<u>78.648</u>	<u>96,83</u>
Состојба на 31 декември 2011	<u>81.222</u>	<u>100</u>

15. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Долгорочен кредит-Стопанска Банка Битола	<u>7.826</u>	<u>12.301</u>
Салдо на 31 декември	<u>7.826</u>	<u>12.301</u>

Долгорочните финансиски обврски произлегуваат од договорот за кредит бр. 082285/2 склучен на 17.06.2010 помеѓу Стопанска Банка АД Битола и Фустеларко Борец АД Битола. Рок на отплата на кредитот е 3 години од денот на одобрување на кредитот со каматна стапка од тримесечен ЕУРИБОР плус 5%но не помала стапка од 6%

Обезбедувањето на кредитите е со хипотека на недвижен имот, заложно право воспоставено со нотарски акт ОД 291/ 2010 од 10.06.2010

16. ОБВРСКИ КОН ДОБАВУВАЧИ

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Обврски кон добавувачи во земјата	10.976	12.758
Обврски кон добавувачи во странство	<u>22.272</u>	<u>31.243</u>
Салдо на 31 декември	<u>33.248</u>	<u>44.001</u>

Обврските кон добавувачи не се каматносни. Друштвото редовно ги подмирува своите обврски кон добавувачите.

Раководството на Друштвото смета дека погоре прикажаните износи реално соодветствуваат на нивните објективни вредности на денот на подготовката на Извештајот за финансиска состојба.

17. **ОСТАНАТИ ТЕКОВНИ И ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА**

	2011	2010
Останати обврски		
Обврски за нето плата	2.263	2.468
Даноци и придонеси	33	36
Придонеси од плати	207	230
Останати обврски	2	4
Салдо на 31 декември	2.505	2.738

18. **СВЕТОДЕЛУВАЊЕ ЗА ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ**

- (а) Салдата на побаруваната и обврските на 31 декември 2011 и 2010, кои произлегуваат од набавките и/или продажбата на добра/услуги од на поврзаните субјекти на Друштвото се дадени во следниот преглед:

	2011	2010
ПОБАРУВАЊА		
<i>Побарувана од купувачи:</i>		
Мал Метропол Дроел	11.926	9.008
Јан Комерц Дроел	4.804	7.254
Вкупно :	16.730	16.262
	2011	2010
ОБВРСКИ		
<i>Обврски кон добавувачи:</i>		
Мал Метропол Дроел	-	-
Јан Комерц Дроел	-	-
Вкупно :	-	-

- б) Трансакциите со поврзаните субјекти за годината кој а завршува на 31 декември 2011 и 2010 година се дадени во прегледот кој следува:

	2011	2010
Мал Метропол Дроел		
Приход :		
- продажба	12.893	16.824
	12.893	16.824
Трошоци :		
- услуги	16.172	17.213
	16.172	17.213
Нето приход (расход)	(3.279)	(389)

	2011	2010
Јан Комерц Дроел		
Приход :		
- продажба	15.390	19.424
	15.390	19.424
Трошоци :		
- услуги	14.985	16.207
	14.985	16.207
Нето приход (расход)	405	3.217



Тел. +389 2 3117 888
Факс. +389 2 3117 999
www.bdo.mk

11 Октомври бр. 86-1/1
1000 Скопје
Република Македонија

До акционерите на
Акционерското друштво
Фустеларко Борец АД Битола

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Фустеларко Борец АД, Битола (во понатамошниот текст: Друштвото), кои се состојат од Извештајот за финансиска состојба на 31 декември 2012 година, Извештајот за сеопфатна добивка, Извештајот за промените на капиталот и Извештајот за паричните текови за годината која завршува на тој ден и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството на Друштвото е одговорно за подготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување. Оваа одговорност вклучува: обликување, имплементирање и одржување на интерна контрола која што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали се резултат на измама или грешка, избирање и примена на соодветни сметководствени политики, како и примена на соодветни сметководствени проценки зависно од околностите.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ревизијата ја спроведовме во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешни прикажувања.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама и грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни со околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

1

БДО ДОО Скопје е трговско друштво основано во Република Македонија, членка на BDO International Limited, компанија со ограничена одговорност со седиште во Велика Британија. БДО ДОО Скопје е дел од меѓународната БДО мрежа на независни фирми-членови. БДО е бренд име за БДО мрежата и за секоја фирма-членка.



Тел. +389 2 3117 888
Факс. +389 2 3117 999
www.bdo.mk

11 Октомври бр. 86-1/1
1000 Скопје
Република Македонија

До акционерите на
Акционерското друштво
Фустеларко Борец АД Битола

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР (Продолжува)

Мислење на ревизорот


Според нашето мислење, финансиските извештаи ја прикажуваат реално и објективно, во сите значајни аспекти, финансиската состојба на друштвото на ден 31 декември 2012 година, како и финансиските резултати и неговите парични текови за годината која завршува на тој ден, во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување прифатени и објавени во Република Македонија.

Извештај за други правни и регулативни барања


Менаџментот на Друштвото е исто така одговорен за подготвување на годишниот извештај за работата во согласност со Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работа е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи за годината која завршува на 31 Декември 2012 година. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работа е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работата се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Финансиските информации во годишниот извештај за работата се конзистентни, од сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Фустеларко Борец АД Битола за годината која завршува на 31 Декември 2012 година.

Скопје, 08 март 2013 година


Звонко Кочовски
Овластен ревизор




Драгана Димитрова, Овластен ревизор
Управител


ФУСТЕЛАРКО БОРЕЦ АД Битола

ИЗЈАВА НА РАКОВОДСТВОТО

Раководството на Друштвото е одговорно за изготвување на финансиските извештаи кои реално и објективно ја прикажуваат состојбата на Друштвото за финансискиот период кој завршува на тој ден како и на финансискиот резултат и паричните текови за периодот кој завршува на тој ден, во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување како и законските прописи важечки во Република Македонија. Раководството исто така има генерална обврска за имплементирање на процеси и контроли со цел зачувување на средствата на Друштвото како и детектирање и заштита од измами и други неправилности.

Раководството на Друштвото смета дека при изготвувањето на финансиските извештаи прикажани на страници 4 до 25, користени се соодветни сметководствени политики, конзистентно применети и поддржани со разумни и внимателни расудувања и проценки во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување.

Во име на раководството на
Фустеларко Борец АД Битола



Томе Трајкоски
Директор



ФУСТЕПАРКО БОРЕЦ АД Битола
ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПКАТНА ДОБИВКА
За годината кој а завршува на 31 Декември 2012
Во илјади денари

	<u>Белешка</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Оперативни приходи			
Приходи од продажба	4	241.297	211.653
Други оперативни приходи	5	13.654	16.224
Вкупно оперативни приходи		254.951	227.877
Оперативни трошоци			
Промена на вредноста на залихите		(651)	4.944
Трошоци за материјали и одржување	6а	(149.446)	(133.186)
Набавна вредност на продадени стоки		(31.512)	(23.271)
Плати надоместоци и други лични примани	6б	(40.542)	(36.708)
Амортизација	6в	(8.684)	(8.727)
Останати оперативни трошоци	6г	(15.404)	(17.453)
Вкупно оперативни трошоци		(246.239)	(214.401)
ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА		8.712	13.476
Приходи (расходи) од финансирање			
Нето приходи (расходи) од финансирање	7	(370)	(720)
ДОБИВКА ПРЕД ОДНОУВАЊЕ		8.342	12.756
Данок од добивка	8	-	-
ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА		8.342	12.756
ВКУПНА СЕОПКАТНА ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА		8.342	12.756

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи

ФУСТЕПАРКО БОРЕЦ АД Битола

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА
За годината кој а завршува на 31 Декември 202
Во илјади денари

	Белешки	31 декември 2012	31 декември 2011
СРЕДСТВА			
Нетековни средства			
Недвижности , построј ки и опреме	9	74.118	76.342
		74.118	76.342
Тековни средства			
Залихи	10	39.479	40.863
Гббарувана од купувач	11	87.713	91.893
Останати тековни средства и АВР	12	6.146	3.151
Пари и парични еквиваленти	13	13.834	10.853
		147.172	146.760
ВКУПНИ СРЕДСТВА		221.290	223.102
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ			
Капитал			
Оснoвачки капитал	14	165.152	165.152
Трезорски акции		(4.809)	-
Законски резерви		3.528	1.615
Акумулирана добивка		10.738	-
Дрбивка од финансиската година		8.342	12.756
		182.951	179.523
Нетековни обврски			
Долг орочни финансиски обврски	15	3.355	7.826
		3.355	7.826
Тековни обврски			
Обврски кон добавувачи	16	32.275	33.248
Останати тековни обврски и ГВР	17	2.709	2.505
		34.984	35.753
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		221.290	223.102

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извешти.

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО КАПИТАЛОТ
За годината која завршува на 31 декември 2012
Во илјади денари

	<u>Капитал</u>	<u>Сопствени акции</u>	<u>Законски резерви</u>	<u>Акумулирана Добивка</u>	<u>Вкупно</u>
Состојба на 1 Јануари 2011	165.152	-	-	1.720	166.872
Распределба на добивката	-	-	1.615	(1.615)	-
Вкупна сеопфатна добивка за годината	-	-	-	12.756	12.756
Исплатена дивиденда	-	-	-	(105)	(105)
Состојба на 31 декември 2011	165.152	-	1.615	12.756	179.523
Распределба на добивката	-	-	1.913	(1.913)	-
Сопствени акции	-	(4.809)	-	-	(4.809)
Вкупна сеопфатна добивка за годината	-	-	-	8.342	8.342
Исплатена дивиденда	-	-	-	(105)	(105)
Состојба на 31 декември 2012	165.152	(4.809)	3.528	19.080	182.951

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи.

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
За годината која завршува на 31 декември 2012
Во илјади денари

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
--	-------------	-------------

ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ОПЕРАТИВНИ АКТИВНОСТИ

Добивка пред оданочување	8.342	12.756
Усогласувања на добивката за нето парични текови од оперативни активности:		
Амортизација	8.684	8.727
Кусоци / вишоци на залиха по попис	196	75
Отпис на обврски	(2.463)	(3.815)
Отпис на побарувања	5.980	6.937
Неотпишана вредност на отуѓени средства		131
Промени во оперативните средства и обврски:		
Зголемување / (намалување) на тековните средства :		
Побарувања од купувачи	(1.970)	(3.363)
Останати побарувања	(2.825)	243
Залихи	1.189	(6.927)
Зголемување / (намалување) на тековните обврски :		
Обврски кон добавувачи	1.491	(6.938)
Останати обврски	206	(233)
Нето паричен тек од оперативни активности	18.829	7.593

ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ИНВЕСТИЦИОНИ АКТИВНОСТИ

Набавка (продажба) на недвижности, постројки и опрема	(6.460)	(2.009)
Нето паричен тек од инвестициони активности	(6.460)	(2.009)

ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ

Купени сопствени акции	(4.808)	-
Долгорочен финансиски кредит	(4.475)	(4.475)
Исплатени дивиденди	(105)	(105)
Нето паричен тек од финансиски активности	(9.388)	(4.580)
Нето зголемување / (намалување) на паричните средства	2.981	1.004
Парични и парични средства на почетокот на годината	10.853	9.849
Парични и парични средства, крај на годината (Белешка 13)	13.834	10.853

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи

1. КОРПОРАТИВНИ ПОДАТОЦИ

“ФУСТЕПАРКО БОРЕЦ” АД Битола (во понатамошниот текст Друштвото) е регистрирано согласно Законот за трговските друштва. Основна дејност на Друштвото претставува графичко производство, односно производство на амбалажа од хартија и картон. Согласно Законот за вработување на инвалидни лица, друштвото е регистрирано како “Заштитно друштво” односно има вработено одреден процент (минимум 40%) на инвалидни лица. Седиштето на друштвото се наоѓа во Битола, ул. “Индустриска” бр. 55. На 31 Декември 2012 година, Друштвото имало 154 вработени (31 декември 2011: 155 вработени).

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

2.1. Основа за изготвување

Приложените финансиски извештаи се изготвени во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) објавени во Република Македонија во Правилникот за сметководство (Сл. Весник 159/2009) и применливи од 1 Јануари 2010 година, вклучувајќи ги Меѓународните сметководствени стандарди (МСС) и Интерпретациите издадени од Одборот за Меѓународни сметководствени стандарди (ОМСС) и Комитетот за толкување на Меѓународни стандарди за финансиско известување (КТМСФИ), последователно.

Финансиските извештаи се изготвени со примена на методата на набавна вредност и принципот на континуитет во работењето.

При изготвувањето на овие финансиски извештаи, Друштвото се придржува кон сметководствените политики опишани во Белешка 2. Сметководствените политики применети во овие финансиски извештаи се конзистентни со политиките применувани за годишните финансиски извештаи за фискалната 2011 година.

Финансиските извештаи на Друштвото се изразени во илјади денари. Денарот претставува официјална известувачка валута на Друштвото. Овие други трансакции во валута различна од официјалната се сметаат за трансакции во странска валута.

Подготвувањето на финансиските извештаи во согласност со МСФИ бара примена на одредени сметководствени проценки. Исто така бара од раководството да примени расудување во процесот на примена на сметководствените политики на Друштвото. Деловите кои вклучуваат повисок степен на расудување и комплексност, или пак делови каде што претпоставките и оценките се значајни за финансиските извештаи се обелоденети во белешка 2.2.

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

2.1. Основа за изготвување (Продолжува)

(а) Нови стандарди, измени и толкувана кон постоечките стандарди, валидни во тековниот период на известување, кои не се официјално усвоени

Примената на следниве нови и изменети стандарди и толкувањата на КТМСИ на постоечките стандарди задолжителни за првична примена за финансиската година започнувајќи на 1 јануари 2011 година, не резултираа во значајни промени во сметководствените политики на Друштвото и немаат влијание на придружните финансиски извештаи на Друштвото :

- Измени кон МСИ 7 “Унапредување на обелоденувањата во врска со финансиските инструменти” (стануваат валидни за годишните периоди кои започнуваат на 1 јануари 2009);
- КТМСИ 18 “Пренос на средства од страна на купувачите (стануваат валидни за годишните периоди кои започнуваат на или по 1 јули 2009);
- Измени кон КТМСИ 9 “Повторна процена на вградени деривативи и МСС 39“ Финансиски инструменти : Признавање и мерење (стануваат валидни за годишните периоди кои започнуваат на 1 јули 2009);
- Измени кон КТМСИ 16 “Хеџинг на нето вложување во странски операции“ (стануваат валидни за годишните периоди кои започнуваат на 1 јули 2009)
- Измени на различни стандарди и толкувања како резултат на проектот за годишно унапредување на стандардите, објавени од страна ОМСС во април 2009 година (датумите на примена варираат од стандард до стандард, но повеќето се применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2010);
- Измени кон МСС 32 “Финансиски инструменти: Презентација” – Класификација на издадени права (стануваат валидни за годишните периоди кои започнуваат на 1 февруари 2010 или по тој датум)
- Измена кон МСИ 1 “Првична примена на Меѓународните стандарди за финансиско известување” (стануваат валидни за годишните периоди кои започнуваат на 1 јули 2010 година);
- КТМСИ 19 “Плќање на обврски на инструменти на капиталот“ (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2010);
- Измени на различни стандарди и толкувања како резултат на проектот за годишно унапредување на стандардите, објавени од страна ОМСС во мај 2010 година (датумите на примена варираат од стандард до стандард, но повеќето се применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2010);

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

2.1. Основа за изготвување (Продолжува)

(а) Нови стандарди, измени и толкувана кон постоечките стандарди, валидни во тековниот период на известување, кои не се официјално усвоени (продолжува)

- Ревидиран МСС 24 „Обелоденување на поврзани субјекти„ (стануваат валидни за годишните периоди кои започнуваат на 1 јануари 2011 или по тој датум);

- Измени кон КТМСИ 14“ МСС 19- Ограничување на средствата за дефинирани користи, минимални барања за финансирање и нивна поврзаност“– Претплати на минималните барања на фондот(стануваат валидни за годишните периоди кои започнуваат на 1 јануари 2011 или по тој датум);
- Измени кон МСИ 1 Привично усвојување на Меѓународните стандарди за финансиско известување “ - Висока хиперинфлација и отстранување на фиксни датуми за првичните усвојувачи на МСИ (стануваат валидни за годишните периоди кои започнуваат на 1 јули 2011 или по тој датум);
- Измени кон МСИ 7 Финансиски инструменти: обелоденувања – Трансфер на финансиски средства(стануваат валидни за годишните периоди кои започнуваат на 1 јули 2011 или по тој датум) и
- Измени на МСС 12 “Даноци на добивка” – Одложен данок: поврат на основните средствата (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2012).

Овие измени резултираат примарно на отстранување на неконзистентности и терминологички или уреднички промени. Усвојувањето на овие измени не доведува до значајни промени во сметководствените политики на Друштвото и немаат материјален влијание на финансиската состојба или успешност на Друштвото.

(б) Нови стандарди, измени толкувана кон објавените стандарди кои сеуште не се валидни и не биле претходно применети од страна на Друштвото

Следниве нови и изменети стандарди и толкувања на КТМСИ беа издадени, но не и валидни за примена за финансиската година која започнува од 1 јануари 2012 година. Истите не се порано прифатени и Друштвото е во процес на проценка на потенцијалното влијание, доколку постои, на финансиските извештаи. Друштвото има намера да ги прифати овие стандарди кога истите ќе станат валидни.

- Измени кон МСС1 “Презентирање на финансиски извештаи” - Останата сеопфатна добивка (стануваат валидни за годишните периоди кои започнуваат на 1 јули 2012 или по тој датум);
- Ревидиран МСС 19 “Корист за вработените” (станува валиден за годишните периоди кои започнуваат на 1 јануари 2013 или по тој датум);
- Ревидиран МСС 27 “Поединечни финансиски извештаи”(станува валиден за годишните периоди кои започнуваат на 1 јануари 2013 или по тој датум)
- Ревидиран МСС 28 Вложувања во придружени ентитети“(станува валиден за годишните периоди кои започнуваат на 1 јануари 2013 или по тој датум);
- Ревидиран МСС 32 “Финансиски инструменти: презентирање” (применлив за годишните периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2014 година);
- Измени на МСИ 1 “Првично усвојување на меѓународните стандарди за финансиско известување ”– Државни кредити (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013);

–

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

2.1. Основа за изготвување (Продолжува)

(б) Нови стандарди, измени и толкувана кон објавените стандарди кои сеуште не се валидни и не биле претходно применети од страна на Друштвото (продолжува)

- Измени на МФИ 7 “Финансиски инструменти: Обелоденувања” – Гбрамување на финансиски средства и финансиски обврски (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013);
- МФИ 9 “Финансиски инструменти”(станува валиден за годишните периоди кои започнуваат на 1 јануари 2015 или по тој датум);
- МФИ 10 “Консолидиран финансиски извештај” (станува валиден за годишните периоди кои започнуваат на 1 јануари 2013 или по тој датум)
- МФИ 11 “Заеднички договори”(станува валиден за годишните периоди кои започнуваат на 1 јануари 2013 или по тој датум);
- МФИ 12 “Обелоденувања удели во други ентитети” (станува валиден за годишните периоди кои започнуваат на 1 јануари 2013 или по тој датум)
- МФИ 13 “Мерење на фер вредност”(станува валиден за годишните периоди кои започнуваат на 1 јануари 2013 или по тој датум);
- КТМИ 20 “Процеси за откривка во фазата на производство на површински рудници” (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013);
- Измени на повеќе стандарди (МФИ 1, МСС 1, МСС 16, МСС 32 и МСС 34) како резултат на проектот за годишно унапредување на стандардите, циклус 2009/2011, објавени од страна ОМСС во мај 2012 година, првенствено заради отстранување на неконзистентности и појаснување на текстот (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013) и
- Измени на МФИ 10, МФИ 12 и МСС 27 “Инвестициски ентитети” (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2014).

Менаџментот на Друштвото го проценува влијанието на овие нови стандарди, измени и толкувања кои стануваат валидни и смета дека нивната со нивната примена не се очекува да има материјално влијание на финансиските извештаи на Друштвото во периодот од нивната првична примена.

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

2.2. Користене на проценки

Изготвувањето на финансиските извештаи во согласност со МФИ бара од Раководството на Друштвото употреба на проценки и претпоставки кои влијаат на прикажаните износи на средствата и обврските и обелоденувањето на неизвесни средства и обврски на едот на финансиските извештаи, како и на приходите и трошоците во извештајниот период. Овие проценки и претпоставки се засновани на информациите достапни на датумот на изготвувањето на Извештајот за финансиска состојба. Актуелните резултати можат да се разликуваат од овие проценки.

Овие проценки се разгледуваат периодично и промените во проценките се прикажуваат во периодите во кои истите стануваат познати.

Најзначајната употреба на расудувања и проценки, кои се обелоденети во прегледот на значајни сметководствени политики и соодветните објаснувачки белешки се однесуваат на оштетувањето на финансиските и нефинансиските средства, финансиските обврски и проценката за резервирања за судски спорови.

2.3. Споредливи износи

Споредливите износи ги претставуваат ревидираните финансиски извештаи за годината кој а завршува на 31 декември 2011.

2.4 Приходи

Приходите се искажани според обј ективната вредност на примените средства или побарувања, намалени за одобрените дисконти и данокот на додадена вредност. Приходот е искажан во моментот кога договорените услуги се извршени, односно производите се испорачани.

2.5. Расходи

Расходите се прикажуваат врз принципот на пресметковна основа (фактурирана реализација).

2.6. Оперативен лизинг

Лизингот каде што Друштвото не ги пренесува сите ризици и приноси кои се поврзани со сопственоста врз средството врз корисникот на лизингот се класифицира како оперативен лизинг.

Приходите поврзани со оперативниот лизинг се признаваат во периодот за кој се однесуваат.

Оперативниот лизинг се однесува на изнај мување на деловни простории, магацини и други трошоци за закупнина. Гореспоменатите трошоци се искажани во Извештај от за сеопфатна добивка во моментот кога таквите трошоци настануваат, во согласност со важечките договори за оперативен лизинг. Во 2012 година друштвото нема признаено вакви трошоци.

2.7. Одржување и поправки

Трошоците за одржувањето и поправките на недвижностите, построј ките и опремата се прикажуваат како трошоци во моментот на нивно настанување во ефективни износи, и се признаваат во Извештај от на сеопфатна добивка на Друштвото.

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

2.8. Трошоци на позај мување

Трошоците на позај мување се евидентираат како расходи во периодот во кој настануваат.

2.9. Конвертирање во странска валута и сметководствениот третман на позитивните / негативните курсни разлики и ефектот од примената на девизна клаузула

Ставките во Извештајот за финансиска состојба и Извештајот за сеопфатна добивка искажани во финансиските извештаи се вреднуваат со користење на валутата од примарното економско окружување (функционална валута). Како што е обелоденето во Белешка 2.1, придружните финансиски извештаи се прикажани во илјади денари (МКД), кои претставуваат функционална и официјална извештај на валута на Друштвото.

Компонентите на средствата и обврските искажани во странска валута се конвертирани во денари според официјалниот девизен курс на денот на составување на Извештајот за финансиска состојба.

Трансакциите во странски валути се конвертирани во денари според официјалниот девизен курс на денот на секоја трансакција.

Позитивните и негативните курсни разлики кои произлегуваат од конвертирањето на средствата, обврските и трансакциите се соодветно искажани како приход / расход во Извештајот за сеопфатна добивка.

2.10. Недвижности , постројки и опрема

Недвижностите , постројките и опремата на Друштвото на 31 Декември 2012 се прикажани по набавни цени намалени за акумулираната амортизација.

Набавната вредност се состои од фактурната вредност зголемена за увозните царини, неповратните даноци, како и сите трошоци кои директно придонесуваат за доведување на средствата во работна состојба за намената за која се набавени. Сите добиени попусти и/или работи ја намалуваат фактурната вредност на средството. Набавната вредностна постројките и опремата произведени/изградени во сопствена режија ја претставува набавната вредност на денот на кој е комплетиран процесот на изградбата или развојот.

Недвижностите и опремата се капитализираат како материјални средства доколку нивниот очекуван корисен век надминува една година.

Капиталните добивки од продажбата на недвижностите и опремата се искажуваат како “Останати приходи” додека сите загуби што настануваат од отуѓувањето на недвижностите и опремата се искажани како “Останати трошоци од работењето”.

Капиталните подобрувања, обновувања и поправки кои го продолжуваат животниот век на средството се капитализираат. Поправките и одржувањата се прикажуваат како трошок во моментот на нивно настанување и влегуваат во оперативните трошоци.

Корисниот век се проценува најмалку на крајот на секоја финансиска година, и доколку има значајна промена во очекуваното движење на потрошувачката на идните економски користи од средствата, стапката на амортизација е сменета како резултат на променетото движење.

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

2.11. Амортизација

Амортизацијата на недвижностите и опремата и нематеријалните средства се пресметува пропорционално за да набавната вредност на средствата целосно се отпише во нивниот проценет корисен век. Амортизацијата на недвижностите и опремата и нематеријалните средства се врши според стапки засновани на проценетиот корисен век на средствата од страна на Раководството на Друштвото. Компететните оддели во Друштвото периодично го проценуваат корисниот век на недвижностите и опремата. Прописаните годишни стапки на амортизација што се користат за одделните групи на недвижности и опрема и нематеријални средства се како што следува:

Недвижности	2,5% – 10%
Деловен инвентар	5% - 10%
Мебел	20%
Компјутерска опрема и софтвер	25%
Телекомуникациска опрема и возила	25%
Останата опрема	10%

Амортизацијата на недвижности и опрема и нематеријални средства започнува да се пресметува со ставање на средствата во употреба.

2.12. Оштетување на нефинансиските средства

Во согласност со прифатените сметководствени политики, на крајот од секоја година Раководството на Друштвото ја проценува сметководствената вредност на нематеријалните средства на Друштвото како и на недвижностите и опремата. Доколку постои индикација дека овие средства се оштетени, се пресметува надоместливата вредност на средствата за да се утврди обемот на загубата од оштетување. Доколку надоместливата вредност на средството е проценета како пониска од неговата сегашна вредност, сегашната вредност се намалува до износот на надоместливата вредност, која ја претставува повисоката од нето продажната вредност на средството и неговата употребна вредност. Загубите од оштетување, кои ја претставуваат разликата помеѓу сегашната вредност и надоместливата вредност на материјалните и нематеријалните средства, се прикажуваат во Извештајот за сеопфатна добивка согласно МСС 36 “Оштетувања на средствата”.

Оштетените нефинансиски средства се оценуваат на секој датум на известување за да се утврдат можните надоместувања на оштетувањето.

2.13. Залихи

Залихите иницијално се искажуваат според набавната вредност. Набавната вредност се состои од фактурната вредност, транспортните трошоци и другите зависни трошоци. Последователно залихите е

вреднуваат и презентираат во извештајот за финансиска состојба по пониската од набавната и нето продажната вредност.

Нето продажната вредност ја претставува цената по која залихите би можеле да бидат продадени во нормални услови на стопанисување, намалена за трошоците на продажбата.

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

2.13. Залихи (Продолжува)

Залихите на материјали, сировини и амбалажа се водат по набавни цени со што при ставање во употреба во производство се применува методата на просечни набавни цени.

Залихите на готовите производи и недовршеното производство се водат по плански цени со тоа што на денот на известување со пресметка на отстапување од планските цени се вреднуваат по стварни трошоци. Залихите се вреднувани по производна цена на чинење, во која се вклучуваат трошоците на производството (директен труд, директни материјали и општи трошоци на производството).

Исправката на вредноста на залихите која се прикажува во “Останати оперативни трошоци” се евидентира кај ставките кај кои е потребно да се намали нивната сметководствена вредност до нето продажната вредност проценета од страна на Раководството. Залихите кои се оштетени или се со квалитет кој е понизок од стандардниот, целосно се отпишуваат.

2.14. Финансиски инструменти

Сите финансиски инструменти иницијално се признаваат според објективна вредност (вообичаено еднаква на платената цена) вклучувајќи ги директните зависни инкрементални трошоци на купување или издавање на финансиското средство или финансиската обврска, освен за финансиското средство или финансиската обврска според објективна вредност преку добивка или загуба. Сите набавки и продажби на финансиски средства и финансиски обврски настанати на вообичаен начин се признаваат на денот на плаќањето. Финансиските средства и финансиските обврски се признаени во Извештајот за финансиска состојба на Друштвото на денот на кој Друштвото станува договорна страна засегната од договорните одредби на финансискиот инструмент. При иницијалното признавање Раководството ја одредува класификацијата на финансиското средство. Класификацијата зависи од целта за која е набавено финансиското средство.

Финансиските средства престануваат да бидат признаени кога Друштвото ја губи контролата врз договорните права кои се однесуваат на инструментите. Ова се случува кога правата за користење на овие инструменти се реализирани, истечени, откажани или пренесени. Финансиските обврски престануваат да бидат признаени кога Друштвото ги исполнува обврските или кога обврска за отплата е откажана или истечена.

(а) Побарувања од купувачи

Побарувањата од купувачи се искажани според нивната номинална вредност намалена за соодветните исправки за пресметани ненадоместливи износи. Исправката за оштетување на побарувањата се прикажува кога постои објективен доказ дека Друштвото нема да биде во можност да ги наплати сите доспеани износи во согласност со оригиналните услови врз кои се настанати побарувањата. Значајните финансиски потешкотии на должникот, веројатноста должникот да влезе во процес на ликвидација или финансиска реорганизација и неможност за плаќање се сметаат за индикатори дека побарувањата се оштетени. Отписот на побарувањата се спроведува врз основа на старосната структура на побарувањата и историското искуство, и кога се оценува дека делумната или целосната наплата на побарувањето повеќе не е веројатна. Сметководствената вредност на средството се намалува преку исправка на вредноста на побарувањата и износот на трошокот се прикажува во Извештајот за сопствена добивка во рамките “Останати трошоци”. Кога побарувањето е ненаплатливо, истото се отпишува за сметка на исправка на вредноста на побарувањата. Последователните наплати на претходно отпишаните побарувања и соодветното намалување на исправката се признаваат како приход во рамките на “Останати приходи”.

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)**2.14. Финансиски инструменти (Продолжува)****(б) Кредити и заеми од банки и добавувачи**

Кредитите и заемите од банки и добавувачи иницијално се мерени според примените износи (т.е. номиналната вредност). Последователно истите се вреднуваат според амортизирана набавна вредност врз основа на ефективната каматна стапка.

Обврските се класифицираат како краткорочни доколку се очекува да бидат подмирени во нормалниот деловен циклус на работењето на Друштвото, односно доколку доспеваат во период до 12 месеци од денот на Извештајот за финансиска состојба. Сите останати обврски се класифицираат како долгорочни.

2.15. Пари и парични средства

Парите и паричните средства се состојат од средствата на жиро сметки, благајната и останатите високо ликвидни вложувања со иницијална доспеаност до три месеци, или помалку кои се моментално конвертибилни во познати парични износи и се изложени на незначаен ризик од промена во вредноста.

2.16. Надоместоци на вработени

Даноци и придонеси на вработените за социјално осигурување

Во согласност со законските прописи во Република Македонија, Друштвото е обврзано да плаќа придонеси на повеќе државни фондови за социјално осигурување. Овие обврски опфаќаат плаќања на надоместоци во име на вработените од страна на работодавачот во износи пресметани со примена на специфични, пропишани со закон стапки. Друштвото нема законска обврска за плаќање на дополнителни придонеси на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија при пензионирањето. Овие обврски се искажуваат како трошок во моментот на нивно настанување.

Со оглед на тоа дека Друштвото е регистрирано како Заштитно друштво, има право на рефундирање на одредени платени придонеси утврдени согласно законските прописи.

2.17. Данок на добивка

Тековен данок на добивка

Тековниот данок на добивка го претставува износот кој е пресметан и платен во согласност со Законот за данок на добивка кој е на сила во Република Македонија. Данокот на добивка се плаќа по стапка од 10% (2011: 10%) применета на даночната основа прикажана во годишната даночна пријава по намалувањето за одредени даночни олеснувања. Даночната основа прикажана во даночната пријава претставува даночно непризнатите трошоци утврдени со даночните прописи.

Со оглед на тоа дека Друштвото е регистрирано како Заштитно друштво, целосно е ослободено од обврски за данок од добивка, при што не пресметува и не плаќа данок на добивка.

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжа)

2.18. Дивиденди

Дивидендите се признаваат како обврска и се одземаат од капиталот во периодот во кој биле одобрени од страна на сопствениците на Друштвото. Дивидендите за годината што се прогласуваат по датата на изготвување на Извештај от за финансиска состојба се обелоденуваат како настан по датата на Извештај от за финансиска состојба.

3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ

Во нормалниот тек на спроведување на своите деловни активности Друштвото е изложено на повеќе различни ризици со различен степен на изложеност: пазарен ризик (вклучувајќи ги: ризик од курсни разлики, каматен ризик и ценовен ризик), ликвидносен ризик и кредитен ризик.

Управувањето со ризици на Друштвото се фокусира на непредвидливоста на пазарите и се стреми кон минимализирање на потенцијалните негативни ефекти врз финансиското работење на Друштвото.

3.1. Пазарен ризик

(a) Ризик од курсни разлики

Друштвото е директно изложено на ризик од курсни разлики бидејќи има средства и обврски искажани во странска валута.

Официјалните девизни курсеви користени за конверзија на ставките од Извештајот за финансиска состојба искажани во странска валута во денар на 31 декември 2012 и 2011 година се дадени во следниов преглед:

	2012	Во денари 2011
ЕУР	61,5000	61,5050
УСД	46.6510	47.5346
ЦХФ	50,9106	50.5964

Друштвото не користи финансиски деривативи.

(b) Каматен ризик

Друштвото е изложено на ризик од промени во каматните стапки кој преку промена на нивото на пазарните каматни стапки влијае врз неговата финансиска состојба и паричните текови.

Бидејќи друштвото нема значајни каматоносни средства и обврски на 31 декември 2012 може да се каже дека изложеноста кон ваков вид на ризик е мала. Приходите и расходите на Друштвото како и оперативните парични текови се значително независни од промените на пазарните каматни стапки.

(в) Ценовен ризик

Друштвото не е изложено на ценовен ризик поврзан со основачки вложувана бидејќи нема вложувана класифицирани во Извештајот за финансиска состојба како расположливи за продажба или според објективната вредност преку искажување на капитална добивка или загуба.

3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (Продолжува)

3.2. Ликвидносен ризик

Друштвото ги менаџира своите средства и обврски на таков начин што може да ги исполни сите свои доспеани обврски во екое време.

Друштвото има доволни и ликвидни средства (пари и парични еквиваленти), како и континуиран прилив на пари од продажба на

трговски стоки и услуги, за да ги исполни сите свои обврски во дадените рокови.

3.3. Кредитен ризик

Кредитниот ризик произлегува од пари и парични средства, депозити во банки и финансиски институции, како и од кредитна изложеност кон корпоративни и клиенти од малопродажбата, вклучувајќи ги побаруваната и обврските.

Изложеноста на Друштвото на кредитен ризик произлегува од неможноста навремено да се наплатат сите побарувања од купувачи. Кредитниот ризик на Друштвото е ограничен со диверзификација на продажбата на Друштвото на поголем број на помали купувачи и нема значајна концентрација на кредитен ризик кај поединечно знаејќи купувачи.

3.4. Управување со капиталниот ризик

Друштвото има усвоен концепт за финансискиот капитал и неговото зачувување според кој капиталот е дефиниран на база на номинални парични единици.

Целите на Друштвото во врска со управувањето на капиталот се зачувување на способноста на Друштвото да продолжи да работи врз основа на претпоставката за континуитет за да се зачува оптимална капитална структура која би го намалила трошокот на капитал и би обезбедила приноси за сопствениците.

3.5. Проценки на објективната вредност

Друштвото има политика за обелоденување на информации за објективната вредност на оние компоненти од средствата и обврските за кои се расположливи пазарни цени и за оние кај кои објективната вредност може значително да се разликува од сметководствена вредност. Во Република Македонија не постои доволно ниво на пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купопродажа на побарувања и други финансиски средства или обврски и оттука за истите во моментот не се расположливи пазарни цени. Како резултат, во отсуство на активен пазар, објективната вредност не може да биде утврдена на веродостојна основа. Раководството на Друштвото ја проценува севкупната изложеност на ризик и во случаи кога проценува дека вредноста на средствата според која се евидентирани во сметководството не би можела да биде реализирана, се врши исправка на вредноста.

Раководството на Друштвото смета дека искажаните сметководствени износи се највалидни и најкорисни извештајни вредности при постојните пазарни услови.

4. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

	2012	2011
Приходи од продажба на домашен пазар	148.807	134.791
Приходи од продажба на странски пазар	92.490	76.862

Вкупно

241.297

211.653

5. ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ

2012

2011

Приходи од поврат на данци
 Приходи од отпис на обврски
 Наплатени отпицани побарувања
 Приходи од поранешни години
 Приходи од продажба на средства
 Останати приходи

10.811

8.971

-

80

2

2.981

-

61

49

-

2.792

4.131

Вкупно

13.654

16.224

6. ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ

2012

2011

а) Трошоци за материјали и одржување

Потрошени материјали

128.587

116.276

Енергија и гориво

7.378

5.045

Резервни делови

2.002

1.521

Отпис на ситен инвентар

3.882

3.954

Транспорт

6.159

5.706

Трошоци за одржување

901

656

Услуги

537

28

Вкупно трошоци за матер. и одржување

149.446

133.186

б) Трошоци на вработените

Бруто плати

40.334

36.303

Останати трошоци на вработените

208

405

Вкупно трошоци на вработени

40.542

36.708

в) Амортизација

Материјални средства

8.684

8.727

Вкупно амортизација

8.684

8.727

г) Останати оперативни трошоци

Трошоци за репрезентација

512

537

Отпис на побарувања

910

3.817

Вредносно усогласување на залихи

202

131

Казни и пенали

-

19

Неотпицана вредност на отуѓени средства

-

82

Индиректни даноци

604

1.361

Провизија за посредување

3.737

3.907

Кусоци

-

73

Банкарски услуги

370

350

Трошоци за осигурување	519	728
Трошоци од претходни години	-	75
Дадени одобренија	5.071	3.121
Останати трошоци	3.479	3.252
Вкупно останати оперативни трошоци	15.404	17.453

7. ПРИХОДИ / РАСХОДИ ОД ФИНАНСИРАЊЕ

	2012	2011
<i>Приходи од финансирање</i>		
Камати и позитивни курсни разлики	34	26
Вкупно приходи од финансирање	34	26
<i>Расходи од финансирање</i>		
Камати	392	712
Негативни курсни разлики	12	34
Вкупно расходи од финансирање	404	746
Нето расходи од финансирање	(370)	(720)

8. ДАНОК НА ДОБИВКА

Согласно законските прописи друштвото е ослободено од Данок на непризнати расходи, поради тоа што станува збор за Заштитно друштво, регистрирано согласно Законот за вработување на инвалидни лица.

9. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА

	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Транспорт средства	Вкупно
Набавна вредност на 1 јануари 2011	439	111.083	426.294	19.683	557.499
Набавки	-	384	90	1.536	2.010
Намалување (отуѓување)	-	-	(19.633)	(3.048)	(22.681)
Состојба на 31 декември 2011	439	111.467	406.751	18.171	536.828
Набавки	-	721	2.554	3.186	6.461
Отуѓувања	-	-	-	(1.209)	(1.209)
Состојба на 31 декември 2012	439	112.188	409.305	20.148	542.080
Акумулирана амортизација на 1 јануари 2011	-	74.557	381.937	17.814	474.308
Амортизација	-	2.678	5.285	764	8.727
Отуѓувања	-	-	(19.632)	(2.915)	(22.547)

Состојба на 31 декември 2011	-	77.235	367.590	15.663	460.488
Амортизација Отуѓувања	-	2.649	5.090	945	8.684
	-	-	-	(1.209)	(1.209)
Состојба на 31 декември 2012	-	79.884	372.680	15.399	467.963
Нето сегашна вредност на - 31 декември 2012	439	32.304	36.625	4.750	74.118
- 31 декември 2011	439	34.231	39.162	2.510	76.342

Врз градежните објекти е запишана хипотека врз основа на земен долгорочен кредит од Стопанска Банка АД Битола (види белешка 15).

10. ЗАПИХИ

	2012	2011
Материјали	20.643	23.169
Резервни делови	5.768	5.996
Оитен инвентар	759	570
	27.170	29.735
Производство во тек	2.772	4.677
Готови производи	7.709	6.294
Трговски стоки	2.190	359
Измалено за исправка на вредноста	(362)	(202)
	12.309	11.128
Состојба на 31 декември	39.479	40.863

11. ПОБАРУВАНА ОД КУПУВАЧИ

	2012	2011
Побарувана од купувачи во земјата	62.331	70.662
Побарувана од купувачи во странство	34.397	29.341
Вкупно побарувана од купувачи	96.728	100.003
Исправка на вредноста на побарувана од купувачите	9.015	8.110
Состојба на 31 декември	87.713	91.893

Побарувањата од купувачи не се каматоносни.

Објективната вредност на побаруваната соодветствува на нивната сметководствена вредност

**12. ОСТАНАТИ ТЕКОВНИ СРЕДСТВА
И АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИУВАЊА**

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Побарувана од државата	4.643	2.840
Побарувана од вработени	163	311
Аванс	170	-
Краткорочни позајмици	1.170	-
Салдо на 31 декември	<u>6.146</u>	<u>3.151</u>

Останатите тековни средства не се каматносни.

Раководството на Друштвото смета дека погоре прикажаните износи реално соодветствуваат на нивните објективни вредности на денот на подготовката на Извешај от за финансиска состојба.

13. ПАРИ И ПАРИНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Жиро сметки	8.799	5.389
Благајна	50	37
Девизна сметка	4.985	5.427
Салдо на 31 декември	<u>13.834</u>	<u>10.853</u>

14. КАПИТАЛ

Капитална структура на Друштвото на 31 декември 2012 е прикажана во следниов преглед:

	<u>Број на обични акции</u>	<u>% според Централен регистар на РМ</u>
Физички лица	28.834	35,5
Правни лица	42.885	52,8
Сопствени акции	9.503	11,7
Состојба на 31 декември 2012	<u>81.222</u>	<u>100</u>

15. ДОГРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Долгорочен кредит-Стопанска Банка Битола	3.355	7.826
Салдо на 31 декември	<u>3.355</u>	<u>7.826</u>

Долгорочните финансиски обврски произлегуваат од договорот за кредит бр. 08-2285/2 склучен на 17.06.2010 помеѓу Стопанска Банка АД Битола и Фустеларко Борец АД Битола. Рок на отплата на кредитот е 3 години од денот на одобрување на кредитот со каматна стапка од тримесечен ЕУРИБОР плус 5% но не помала стапка од 6%

Обезбедувањето на кредитите е со хипотека на недвижнот, заложно право воспоставено со нотарски акт ОД 291/ 2010 од 10.06.2010

16. ОБВРСКИ КОН ДОБАВУВАЧИ

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Обврски кон добавувачи во земјата	9.139	10.976
Обврски кон добавувачи во странство	23.136	22.272
Салдо на 31 декември	<u>32.275</u>	<u>33.248</u>

Обврските кон добавувачи не се каматоносни. Друштвото редовно ги подмирува своите обврски кон добавувачите.

Раководството на Друштвото смета дека погоре прикажаните износи реално соодветствуваат на нивните објективни вредности на денот на подготовката на Извештајот за финансиска состојба.

17. ОСТАНАТИ ТЕКОВНИ ОБВРСКИ И ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Останати обврски		
Обврски за нето плата	2.445	2.263
Даноци и придонеси	36	33
Придонеси од плати	228	207
Останати обврски	-	2
Салдо на 31 декември	<u>2.709</u>	<u>2.505</u>

18. ОБЕЛОЖУВАЊЕ ЗА ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

- (а) Салдата на побаруваната и обврските на 31 декември 2012 и 2011, кои произлегуваат од набавките и/или продажбата на добра/услуги од на поврзаните субјекти на Друштвото се дадени во следниот преглед:

	2012	2011
ПОБАРУВАНА		
Побарувана од купувачи :		
Мал Метропол Дроел	6.857	11.926
Јан Комерц Дроел	3.724	4.804
Вкупно :	10.581	16.730
	2012	2011
ОБВРСКИ		
Обврски кон давателчи :		
Мал Метропол Дроел	-	-
Јан Комерц Дроел	-	-
Вкупно :	-	-

- б) Трансакциите со поврзаните субјекти за годината кој а завршува на 31 декември 2012 и 2011 година се дадени во прегледот кој следува:

	2012	2011
Мал Метропол Дроел		
Приход :		
- продажба	19.160	8.009
	19.160	8.009
Набавка :		
- материјал	20.920	11.497
- трошок	140	34
	21.060	11.531
Нето приход (расход)	(1.900)	(3.522)

	2012	2011
Јан Комерц Дроел		
Приход :		
- продажба	1.478	362
	1.478	362
Трошоци :		
-набавка на материјал	3.556	4.970
- трошок	175	212
	3.731	5.182
Нето приход (расход)	(2.253)	(4.820)

Трансакциите со поврзани страни во нај голем дел се однесуваат на превземање на долг.

19. ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ НАСТАНИ

Не постојат материјални последователни настани, кои би имале влијание врз разбирањето на финансиските извештаи.

10. ОСВРТ НА СТАТУТОТ НА ФУСТЕЛАРКО БОРЕЦ АД БИТОЛА

Предмет на разгледување е актуелниот Статут на Фустеларко Борец АД Битола.

- Предмет на работење

Дејностите кои ги врши друштвото во рамките на предметот на работењето се наведени во чл 10 од Статутот.

- Основна главнина и акции

Основната главнина и акциите се изразени во ЕВРА во износ од 2.699.540 ЕВРА според средниот курс на Народната банка на Република Македонија. Фустеларко Борец АД е трговско друштво во кое акционерите учествуваат со влогови во основната главнина која што е поделена на 81.222 акции и тоа:

78649 обични акции што ги имаат акционерите со право на глас и
2573 приоритетни акции сопственост на фондот за ПИО на Република Македонија без право на глас.

Номиналната вредност на една акција изнесува 33,24 ЕВРА.

Собранието на друштвото може преку измени на Статутот да го деноминира износот на акциите, односно да ги изрази и во ЕВРА, да го намали или зголеми нивниот номинален износ, под услов износот на основната главница да не биде променет.

Акциите се запишуваат во книга на акции на друштвото која што се води во Централниот депозитар за хартии од вредност во електронска форма, со означување на името и презимето на акционерот, ЕМБГ, бројот на пасошот, односно бројот на личната карта како и местото на живеење, односно фирмата, седиштето, ЕМБС, ако акционерот е правно лице.

Зголемување на основната главница се врши со издавање нови акции наначин и според условите утврдени во законот. Одлуката за зголемување на основната главнина преку влогови се донесува со мнозинство од најмалку 2/3 (две третини) од акциите со право на глас претставени на Собрание.

Намалување на основната главнина се врши со одлука за намалување на основната главнина. Што ја донесува Собранието со 2/3 (две третини) од акциите со право на глас претставени на Собранието. За полноважност на одлуката е потребна согласност на акционерите со право на глас.

Со одлуката за намалување на основната главнина се определуваат износот и целта, како и начинот за спроведување на намалувањето на основната главнина. Ако намалувањето служи за делумна исплата на основната главнина на акционерите, тоа посебно се наведува во одлуката.

-Право на глас

Сопствениците на обичните акции имаат:

1. Право на глас во Собранието на друштвото.
2. Право на исплата на дивиденда.

3. Право на исплата на дел од остатокот на ликвидационата, односно стечајната маса на друштвото.

Сопствениците на приоритетните акции имаат право на дивиденда, според законските прописи.

- Управување и раководење со акционерското друштво

Друштвото ги има следните органи:

1. Собрание на акционери
2. Надзорен одбор и
3. Управен одбор

Собрание на друштвото

Собранието го сочинуваат сите иматели на акции. Собранието може да одлучува само за прашања кои се уредно ставени на дневен ред, а да расправа и за прашања кои не се ставени на дневен ред ако се одлучи на седница.

На секој акционер му припаѓа правото на учество во работата на Собранието и правото на гласање, ако со законот поинаку не е определено. Правото на учество го опфаќа и правото на учество во расправата.

Собранието одлучува за прашања определени со Законот за трговски друштва.

Одлуките на Собранието се донесуваат со мнозинство од гласовите на сите присутни или претставени акционери, освен кога се одлучува за именување и разерешување на членовите на органите на друштвото, ревизорите на годишните сметки и контролите на управување со друштвото за кои е потребно мнозинство од вкупните акции.

Надзорен одбор

Надзорниот одбор е составен од 5 членови избрани од страна на Собранието на акционери на Друштвото. Членовите на Надзорниот одбор се именуваат на 4 години со можност на повторен избор без ограничување. Најмалку еден член на Надзорниот одбор мора да биде државјанин на Р.Македонија. Основна функција на Надзорниот одбор е да врши надзор врз управувањето со Друштвото. Сите членови на Надзорниот одбор, согласно нивната положба утврдена со закон имаат исти права и обврски, без оглед, како се распоредени правата и обврските меѓу членовите на Надзорниот одбор.

Управен одбор

Управниот одбор брои 3 членови, Надзорниот одбор ги избира и разрешува членовите на Управниот одбор со или без образложение.

Членовите на Управниот одбор се избираат со мандат од 4 (четири) години со право на повторен избор без ограничување. Членот на Управниот

одбор, не смее без одобрени на Надзорниот одбор да врши било каква дејност или активност во друго друштво.

Управниот одбор управува со акционерското друштво.

Управниот одбор има најшироки овластувања да дејствува во сите околности во име на Друштвото во рамките на предметот на работењето на друштвото, освен овластувањата кои ги има Надзорниот одбор и Собранието на друштвото.

Деловни книги

Управниот одбор е должен по завршување на секоја деловна година до Надзорниот одбор да поднесе Годишна сметка и Извештај за работењето на друштвото за предходната деловна година.

По одобрувањето на Годишната сметка и утврдувањето на постоње на добивка за распределба, Собранието го определува делот кој им се доделува на акционерите во форма на дивиденда.

Престанок на друштвото

Друштвото престанува со одлука на Собранието на друштвото која е донесена со гласовите кои претставуваат три четвртини од основната главнина преставена на Собранието на друштвото при донесувањето на одлуката. И во случаи:

- ако е изречена мерка за забрана на дејноста;
- ако со правосилна Одлука на судот се утврди ништовност на уписот на Друштвото.

11. ДОПОЛНИТЕЛНИ РЕЛЕВАНТНИ ИНФОРМАЦИИ

ЗА ФУСТЕЛАРКО БОРЕЦ АД БИТОЛА

11.1. Судски процеси и постапки

Гледано во еден временски пресек во последните три години до датумот на пишувањето на овај Проспект Фустеларко Борец АД Битола нема судски постапки.

11.2. Имот даден под хипотека

Имаќи ги во предвид критериумите на кредиторите (поголемо обезбедување на дадениот кредит) поради финансирањето со позајмени средства на своето работење, Фустеларко Борец АД Битола дел од својот имот го има дадено под хипотека, и тоа:

Во корист на Стопанска Банка АД Битола

-Заложно право воспоставено со нотарски акт ОДУ 291/2010 од 10.06.2010 на целокупниот недвижен имот.

12. ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ

Котирањето на Акционерското Друштво ФУСТЕЛАРКО БОРЕЦ АД Битола на Македонска берза АД Скопје го одобри Управниот одбор на Друштвото, на седница одржана на ден 21-03-2013 година, во просториите на Друштвото.

Во врска со котацијата, на увид може да се добијат копии од следните документи:

- Проспект
- Статут на Фустеларко Борец АД Битола
- Тековна состојба
- Извештаи од ревизори

Документите се достапни во просториите на Фустеларко Борец АД Битола во Битола на ул Индустриска бб секој работен ден од 11.30 до 13.30 часот.

Сите документи согласно законската и берзанската регулатива на Република Македонија се достапни во просториите на Друштвото, покровителот и Македонска Берза.

